

Милион желби за продолжување на кризата

Ни златна рипка
не му помага на СДСМ

Груевски најави избори и победа

Македонија ќе стави крај
на оваа политичка хајка

Страдаат по комунистичкото минато


СДСМ не може без
партиски суд

Република

бр. 200, година V

петок, 1 јули 2016 година

цена: 50 денари



„БРЕГЗИТ“ НОСИ НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА МАКЕДОНИЈА





СЕГА МОЖАМ И ЈАС!

Омилениот Dacia DUSTER со 3,99 % каматна стапка, без трошоци за одобрување со 15% учество до 31.07.2016 год.

Во соработка со:  **СТОПАНСКА БАНКА а.г. БИТОЛА**



Понудата важи за моделот Dacia Duster, за кредит до 60 рати.

DACIA

www.dacia.mk

Потрошувачка при комбинирано возење: 4,4 - 6,8 l/100 km. Емисија на CO₂: 115 - 155 g/km. Степен на емисијата: EURO 6b. Емисија NOx: 0,016-0,0518 g/km. Емисија на тврди честички: 0-0,00328 g/km. Број на тврди честички (x10¹¹): 0-32,59. Јаглеродниот Диоксид (CO₂) е најзначајниот стакленички гас кој го предизвикува глобалното затоплување. Емисиите на овој загадувач на воздухот во сообраќајот значајно придонесуваат за намалување на квалитетот на воздухот. Особено придонесуваат за зголемување на концентрацијата на проземниот озон, честичките PM₁₀ и PM_{2,5} и азотните оксиди.


ул. Скупи бр.14, 1000 Скопје

Скопје: Аутоматив Груп 02/27 27 201
Битола: Ред Ауто 047/25 48 47

Република
www.republika.mk

ВОВЕД

Милион желби за продолжување на кризата

6

НАСТАН НА НЕДЕЛАТА

25 години УМС на ВМРО-ДПМНЕ е столб на најмоќната партија

7

АКТУЕЛНО

Вселенски собор што се претвори во раскол

19

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Лиле Поповска

20

ЕКОНОМИЈА

Прекројувањето на државната каса во интерес на економијата

22

СВЕТ

„Брегзит“ не е само проблем на Европа

26

ЗДРАВЈЕ

Професор д-р Чедомир Димитровски, специјалист по ендокринологија

32

СЦЕНА

Македонките навиваат за Италијанците и Шпанците на ЕП 2016

42

СПОРТ | СТРЕЛАШТВО

Нина Балабан

54



Колумна

8

Брегзит носи нови предизвици за Македонија



11

Анализа


СДСМ не може без партиски суд



Актуелно

15

Груевски најави избори и победа на ВМРО-ДПМНЕ



29

Репортажа

Авантуристички туризам на Маврово

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: **Доне Доновски**
Маркетинг:
Стојан Георгиевски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: **ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје**
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika

Главен и одговорен уредник: **Ненад Мирчевски**
Заменик главен и одговорен уредник: **Билјана Зафорова**
Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ
Колумнисти: **Горан Момировски, Љупчо Цветановски**
Соработници: **Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски**
Лектори: **Анета Љубециќ, Тања Стевановска**
Фотографија: **Александар Ивановски**
Графички дизајн: **Никса Георгиевски, Билјана Неделковска**
Печати: **Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.**

Испечатени примероци: 4.000
Датум на печатење: 30 јуни 2016



РАЗЛАДУВАЊЕ



ВОВЕД

МИЛИОН ЖЕЛБИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КРИЗАТА
**Ни златна рипка не му
помага на СДСМ**

Нена Мирчевски | главен и одговорен уредник

На почетокот на месецот опозицијата плачеше за одложување на изборите надевајќи се дека ќе продолжи да учествува во власта без одобрение од граѓаните. Но, кога министрите ѝ беа исфрлени на улица (по нивно барање) повторно почна да моли кај странците за нова техничка влада. Дури и беше убедена дека до крајот на јуни ќе се врати во министерските фотелји. Бидејќи овој пат не успеа да ги намоли да ѝ ја исполнат желбата, се реши и ова лето да го напушти Собранието и да оди на колективен одмор. Се разбира, и овој пат на сметка на граѓаните.

Додека се чека странска донација и нова златна рипка, преку платежничката револуција се измислуваат разни уцени и барања за вештачко одржување на кризата. За да се создаде слика дека „револуционерите“ се на улица, а не на плажа, се испорача ултиматум до Уставниот суд за позитивно изјаснување во врска со иницијативата за легитимноста на СЈО. Рокот помина, но не се случи ништо. Сега, на крајот на месецот, повторно „ѝ светна“ нова идеја - скала и специјален суд. На желбите и на лудилото им нема крај. Којзнае што ќе ѝ текне во јули и во август кога ќе ја удри сонцето в глава. А којзнае, можеби и, навистина, ќе улови некоја златна рипка. Но, шегата настрана.

Глумењето интерес за брзи избори и постојаното поставување нови, налудничави услови за нивно одржување, едноставно, не одат едно со друго. Ваквите контрадикторни барања покажуваат дека дури ни

таа самата не знае што сака или, пак, чека од своите странски ментори да ѝ кажат што понатаму. До терминот што го споменува опозицијата има четири месеци. Исто колку што имаше до 5 јуни, кога првпат се одложи договорениот термин за избори во Пржино. Првото логично прашање на кое Заев треба да одговори е како може избирачкиот список да се прочисти во периодот што претстои, а не можеше од февруари до јуни? Ако Заев признава дека е можно во период од четири месеци да се обезбеди веродостоен избирачки список, тогаш се поставува прашањето зошто ДИК не го прочисти списокот за изборите на 5 јуни? Кој и зошто ја бојкотираше работата на комисијата? Да не заборавиме, опозиционерите дури бараа изборите да се одржат по спроведување попис за списокот да бил веродостоен! Е, сега откако куртулија од избори на 5 јуни, повторно може да се чисти списокот без попис.

Со оглед на фактот дека опозицијата по којзнае кој пат се откажа и од својот предлог за активна регистрација на гласачите (кој до 5 јуни тврдеше дека го одбила ВМРО-ДПМНЕ), единствениот начин да се одржат избори во ноември е Заев да го прифати барањето на ВМРО-ДПМНЕ и да даде цврста гаранција, односно да потврди дека избирачкиот список е чист. Но, место гаранција, Заев и СДСМ повторно си играат весела математика со спорни гласачи и непотребно одолжуваат. Целта е јасна и веќе двапати видена. Заев сака повторно да се вгнезди во власта, но

и по третпат да си остави простор да избега од соочување со народот наесен.

Тоа што не му оди в прилог е приближувањето на локалните избори, кои треба да се одржат во март в година, па поради тоа не може да се изживува со народот и со државата до бесконечност. Градоначалничката функција во Струмица е од огромно значење за матниот бизнис на кланот Заеви, многу поважна од пратеничкото столче, дури и од министерските места во некаква техничка влада. Така што, што и да се случи, Заев, сигурно, нема да ги бојкотира локалните избори и по секоја цена ќе се обиде да го добие четвртиот градоначалнички мандат. Но, колку што поголема штета ѝ прави на државата и колку што повеќе бега од народот, толку е посигурно дека СДСМ ќе доживее голем дебакл, а Заев ќе ја загуби и Струмица.

Од овие причини може да очекуваме дека кризата ќе заврши најрано наесен, или најдоцна до март в година, кога повеќе од сигурно СДСМ ќе го доживее најголемиот пораз во своето постоење.



НАСТАН НА НЕДЕЛАТА

МЛАДИ ШТО ПРАВАТ РАЗЛИКА

ВЕЌЕ 25 ГОДИНИ УМС НА ВМРО-ДПМНЕ Е СТОЛБ НА НАЈМОЌНАТА ПАРТИЈА

Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ ја одржа 25. по ред годишна конференција на која во фокусот беа постигнувањата за младите, за образованието, новите проекти и можности за наоѓање работа и домување. Во поздравниот говор претседателот на партијата, Никола Груевски, посебно ги нагласи заедничките проекти во кои подмладокот на партијата активно учествува и придонесува.

■ **Заедно со УМС изработивме стотици проекти за младите луѓе и за нивните потреби. Заедно со УМС ги исполнивме условите да се укинат визите за македонските граѓани, заедно со УМС донесовме огромен број инвеститори и отворивме по-**

веќе од 150 илјади нови работни места во Македонија, заедно со УМС ја направивме Македонија 12. земја во светот, а шеста во Европа според бизнис-климата и условите за правење бизнис - рече Груевски.

Дваесет и пет години по формирањето, УМС денес е еден од основните столбови на најголемата, најмоќна и најподдржана партија од граѓаните на Македонија, ВМРО-ДПМНЕ.

■ **Денес кога УМС има повеќе од 55 илјади членови, а ВМРО-ДПМНЕ има повеќе од 170 илјади членови, не говориме за некоја млада организација, секција, група или нешто помало, зборуваме за добро**

организирана, силно мотивирана, многубројна, единствена, цврста, силна, нескршлива и победничка УМС, која од 2005 година на девет изборни циклуси по ред е еден од главните стожери на партијата со чијашто помош се остваруваат победите на ВМРО-ДПМНЕ и на коалицијата - нагласи Груевски и ја изрази својата благодарност кон членовите на УМС, особено до сегашниот и актуелен раководен состав, предводен од Владимир Неловски, кој успешно работи со полна пареа и ентузијазам во мошне тешки политички околности во земјата, благодарност и до поранешните претседатели на УМС, нивните раководства и до сите членови на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.

■ **Сите вие, и сите тие што денес не се присутни тука, придонесовте ВМРО-ДПМНЕ да биде тоа што е денес: партија со највисока доверба кај населението, затоа што најмногу работи, најмногу ветува, најмногу реализира од ветеното, решава проблеми на луѓето, се грижи за државата и обезбедува напредок за Македонија** - рече Груевски. ■



Full Range Industrial Lighting Solutions



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13



Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo



„БРЕГЗИТ“ НОСИ НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Заминувањето на Велика Британија од Европската унија е најголемата катастрофа што ѝ се случила на идејата за обединета Европа од 1950 година кога францускиот министер за надворешни работи, Роберт Шуман, го претстави проектот кој, и покрај студената војна и биполарниот свет, успеа да донесе повеќедецениски мир на континентот по Втората светска војна. Катастрофата, која за 24 часа ја урниса британската фунта, ја намали вредноста на британските домови и ги вознемири глобалниот пазар и инвеститорите, може да биде претворена во предност само ако од неа бидат научени неколку важни лекции, во прв ред кои се потребите и желбите на граѓаните на Европа. Една од лекциите за кои ние се надеваме дека ќе ги научат Брисел, Париз и Берлин е дека ЕУ не смее да се сврти кон себе, туку во претстојната реформа да најде место и за интересите на „малите“ држави како Македонија

Пишува | Горан Момирски

Македонија со заминувањето на Велика Британија од ЕУ загуби потенцијален поддржувач, принципиелна демократија која, и покрај тоа што е силно лобирана од Грција, отворено ја поддржуваше македонската евроатланска интеграција сè додека Атина во Букурешт не стави вето на членството во НАТО, а потоа го повторил делото во ЕУ. Потенцијален, но не и реален поддржувач затоа што, следејќи

го својот „постар американски брат“, официјален Лондон во периодот по самитот на НАТО во Букурешт ни оддалеку не личи на Велика Британија од самитот на ЕУ во 2005 година кога тогашниот премиер Тони Блер се избори за кандидатскиот статус на Македонија.

Дури и премиерот Дејвид Камерон, кој во времето кога беше опозиција отворено се противеше на името ФИРОМ и ја именуваше Грција како поранешна отоманска провинција, го загуби сопственото чувство за неправдата што ѝ се нанесува на Македонија од Грција. Стратегиската позиција на Грција, силните (позајмени) пари што владата во Атина со децении ги дава на влијателни европски политичари, консензуалниот метод на одлучување во ЕУ и во НАТО и внатрешните проблеми во Македонија се јасна причина зошто Британија во последните години, наместо да ја притисне Грција да попусти во

спорот за името, повеќе се труеше да ѝ убеди дека каде што има сила, нема правда. Иако со Велика Британија немаме кој знае какви историски, политички, воени или културни врски, за Македонија е штета што во иднина Британија нема да биде дел од ЕУ, каде што ќе се решаваат проблеми поврзани со нас или со регионот.

Ќе биде извонредно интересно да се види какви разлики ќе се јават меѓу Велика Британија надвор од ЕУ и Унијата за ситуациите на Балканот, за кои во иднина ќе имаат различни интереси Брисел и Лондон. Тоа што досега не можеше да се види со голо око поради привидниот мир и обидот Брисел да говори во име на целата унија, нема да може да се скрие во иднина кога Лондон и членките на Унијата ќе имаат целосно одделни политички, бизнис и други интереси во регионот. Ако преку НАТО е можна делумна координација на двата во иднина различни државни ентитети, во другите делови на соработката може да се случат турбуленции.

ЕВРОПСКО-БРИТАНСКИ ДИЛЕМИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Оваа состојба може да биде особено штетна доколку Македонија во иднина биде ставена во ситуација да мора да избира меѓу европските и британските интереси, кои во најголем дел традиционално се поклопуваат со американските. Кога се работи за безбедносните прашања и за заканите од руска пенетрација во регионот, постојат различни сценарија со кои можеби ќе се соочи и Македонија. Речиси сите тие сценарија, освен целосна соработка меѓу Западот и Русија, се на штета на Македонија особено во ситуација кога Британија ќе води самостојна и автентична политика спротивна или различна од таа на ЕУ.

Само неколку дена пред британскиот референдум германскиот министер за надворешни работи, Франк Валтер Штајнмаер, директно ја обвини НАТО за провокации кон Русија кои можат да

предизвикаат нов конфликт. Критиките на Штајнмаер се совпаднаа со најавата за посета на германскиот вицеканцелар Габриел на Москва, барањето на дел од германските партии да запрат санкциите кон Русија и тајниот документ според кој Германија се залага за единствена европска армија која делумно ќе биде ривал на НАТО.

Што ќе се случи со Македонија ако Германија, без британското влијание во градењето на односите со Москва, одлучи да ја зголеми соработката што ја има со Русија во гасоводот „Северен тек 2“ и се согласи со руско-турскиот проект „Турски тек“, кој повторно оживува по извинувањето на Ердоган дадено на Владимир Путин. Слично е и со разликите што Лондон, Брисел и Берлин ги имаат или ќе ги имаат со обидот на Кина по длабоката пенетрација во африканските рудни ресурси да обезбеди евтин транспорт на кинеска стока кон Европа преку Балканот.

Со излегувањето на Велика Британија од ЕУ Македонија е во опасност да дојде во уште потешки ситуации кога ќе мора да се одлучува за една страна од неколкуте. Досега беше лесно затоа што Македонија, со мали исклучоци, секогаш ја следеше политиката на Брисел, но никој веќе не може да гарантира дека интересите на Брисел ќе останат исти како тие на Лондон и затоа Македонија губи што Велика Британија за две години (ако во меѓувреме не се премисли) ќе мора да замине од ЕУ.



ДВЕ ПРИКАЗНИ ЗА БЕГАЛЦИТЕ

Слично може да биде и во другите области, како човековите права и правата на бегалците. Македонија може да стане лесна мета за моќниот невладин сектор на островот и за британските организации за човекови права доколку целосно пропадне договорот меѓу ЕУ и Турција и наскоро повторно континентот се соочи со голем бран бегалци. Досега цела Европа се залагаше за побрзо запирање на бегалскиот бран, но кој може да гарантира дека Лондон по две години, во отсуство на опасност бегалците да дојдат на островот, нема да ги критикува сите што ќе ги спречуваат и да ги прозива за кршење на човековите права. Најпластично кажано, Македонија ќе треба да се подготви за тоа ЕУ да ги поздравува чекорите за запирање на бегалците, а во исто време нејзините безбедносни сили да бидат критикувани како убијци и мачители и вестите за тоа да бидат пренесувани преку глобалните медиуми како „Би-Би-Си“.

Како функционира тоа практично, и тоа во една, а не во повеќе различни држави, неделава најпластично ни објасни заменик-претседателот на најсилната германска партија ЦДУ одговорен за европски прашања, Ханс Петер Фридрих, кој во интервју за МИА порача дека не сите во Германија се задоволни од тоа што го направила Македонија за спречување на бегалците да дојдат во ЕУ. Притоа Фридрих своите политички ривали од Социјалдемократската партија директно ги обвини за водење партиска, а не државна политика кон Македонија и во други сфери не само за бегалците.

Заминувањето на Британија од ЕУ може да донесе проблеми и во бизнис-секторот. Ако Лондон го загуби пристапот до слободниот европски пазар, и македонската администрација и македонскиот бизнис-сектор ќе треба да се подготват за силен притисок од британската држава и од компаниите кои ќе се обидат да ги наметнат своите стоки на сите можни пазари, па други и на малиот и за европски услови незначителен македонски пазар.

ПРЕДНОСТИ
И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Но, и покрај штетата од зами-нувањето на Велика Британија, Македонија може да се надева и на позитивен развој на настани-те во блиска иднина. Од британ-ското искуство Европската унија мора да научи дека ќе мора да ги почитува интересите на сите на континентот. И на гласачите во Есекс и во Јоркшир, но и на тие во Мариово и во Чегране. Колку и да звучи ова нереално, колку и да трае овој процес, колку и да не треба да се очекува дека ЕУ веднаш ќе почне со барање замена за Велика Британија, тоа е единствената надеж дека Уни-јата може да го преброди ударот од Лондон.

Ако лидерите на ЕУ навистина сакаат да ја зачуваат жива идеја-та за обединета Европа, ќе мора да се свртат кон сите што живеат и работат за неа. Да се тврди



дека Скопје, Белград и Тирана имаат капацитет да го заменат Лондон е смешно, дури налудничаво, но само ако се гледа од финансиски или од политички аспект, а ако се гледа од аспект на човечки, географски и исто-риски причини, тоа е сосема логично. Иако слаби и мали, Македонија, Алба-нија и Србија се единствените што се блиску до европските критериуми и

со соодветни модификации на своите политички и економски системи можат, ако не да ја заменат Брита-нија, да ја одржат во живот идејата за обединета Европа. Тоа нема да се случи во наредните четири години, но доколку ЕУ навистина ја научи бри-танската лекција, процесот треба да почне утре. Пред да биде предочна и за Европа и за нас. ■

НИСКОГРАДБА - ВИСОКОГРАДБА - ЕНТЕРИЕР

BAUER

МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

www.bauerbg.mk [e-mail:info@bauerbg.mk](mailto:info@bauerbg.mk) тел:+389 2 310 99 54



СДСМ

НЕ МОЖЕ БЕЗ ПАРТИСКИ СУД

Незадоволни од ефектот на Катица Јанева, поразени од недостигот од аргументи и кратерите во нејзините театрални обвиненија и воде-ни од специјалната потреба за враќање на власт СДСМ се сети како да го реши проблемот. Еурека: едноставно, ќе си отворат специјален суд, кој ќе работи по нивна желба, ќе дава притвор без докази и ќе им излезе в пресрет за сè што си сакаат! Почитувана и независна инсти-туција, која, најверојатно, ќе ја раководи Калајџиев, а лева, десна и специјална рака ќе му бидат Тортевски, Шилегов и Шкарик. За атер на „чадорот“, ќе ги вработат и Фрчоски и Најчевска. Првиот ќе се грижи за изгледот и ќе им купи коњи за на работа, настрана „рејбан“, а вто-рата ќе им игра балет за отпуштање. За платите си знаете...

Пишува | Љубчо Цвејановски

Партијата со посебни, специ-јални потреби никако да се помири со вистината и да се навикне на фактот дека еднопар-тискиот систем одамна замина во историјата. Македонските политич-ки атавизми, остатоци од некогаш славната и моќна комунистичка пар-тија, не можат да го поднесат новото време, во кое за да се дојде на власт треба да работи. Настрана, што треба да ве избераат. Ним, пак, слично како и поделбата на сопствениот народ, власта одлично им „лежи“, но за до-аѓање до неа и натаму ги користат средствата здобиени како главна придобивка од претходните генера-ции комунистички фактори. Генети-ка и лоша навика, олицетворена во политичка егзистенција темелена на манипулации, лаги, извртувања, девалвација на противници и нивно попречување. Истовремено, поддр-шката на членството, а по ново и на „револуционерите“, ја базираат на

продавање на приказката дека тие што се со нив се поинакви, поумни, поинтелигентни, најдоброто од Ма-кедонија. А другото е гнасотија. И толку... За ништо од ова не треба труд, туку само подобра чета извртувачи и, по можност, добар странски донатор, а со тоа и солидна поддршка од некој „чадор.“ Неаргументирана поддршка, јасна само на меѓународниот фактор, кој во нив гледа начин како да ги ос-твари своите цели. А елитистичките марионети ќе играат ли играат. Тоа не им пречи, сè само за да се на власт.

СОЦИЈАЛДЕМОКАТСКАТА „ТГА ПО ПРЕКИ СУД“

Затоа, не случајно на денешните де-генерирани комунисти силно им не-достигаат и другите „погодности“ на минатиот систем, па така „револуци-онерите“ тешко боледуваат и ронат горчливи солзи по својот посакуван и ценет, специјален „преки суд“. Којзнае дали оди во пакет со „Голи Оток“, но



сигурно ќе им реши многу пробле-ми. Настрана што ни оддалеку не ја завршиле својата „револуција“, макар била и шарена. Во претходната кон-стелација, барем, до овој „преки суд“ дојде по победата на партизаните, вистинските револуционери, чиишто



КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: ПАРАЛЕЛИЗМОТ Е ОСНОВНАТА МАТРИЦА НА СДСМ

Стратегијата на СДСМ за паралелно организирање и водење на земјата уште пред неколку години јавно ја најави главниот идеолог на СДСМ, професор Фрчкоски, кој во неколку наврати зборуваше за нужната потреба од поделба меѓу Македонците, потсетува проф. д-р Тања Каракамешева-Јовановска од Правниот факултет во Скопје.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Дури отиде и дотаму што велеше дека ако треба и кафеаните ќе ги поделиме, и улиците по кои се движиме ќе ги поделиме, само и само да се одделиме едни од други. Во едни кафеани да одат приврзаниците и членовите на СДСМ, во други тие на ВМРО-ДПМНЕ, така советувааше на времето Фрчкоски.

Небулозоста и инфантилноста на оваа изјава уште кога беше дадена требаше да се сфати сериозно, а не да се става на мајтап, како што се направи, бидејќи во таа негова изјава се гледаше зачетокот на оваа стратегија на терање паралелизам во целиот државен систем. Очигледно е дека паралелизмот е основната матрица по чијашто шема се одвиваат политичките чекори и дејствување на СДСМ.

Оспорувањето на изборната легитимност на пратениците во Собранието на РМ, како и таа на претседателот на Републиката во 2014 година, веднаш по затворањето на избирачките места во земјата, беше отворено, јавно официјализирање на оваа стратегија и посочување на патот по кој ќе се одвиваат натамошните политички чекори во земјата. Веднаш потоа следуваа бојкотот на Собранието, значи негово де факто непризнавање, како и непризнавање на Владата на РМ.

СЈО беше органот што ја продолжи стратегијата на политички и на правни поделби во земјата. И покрај неговата противуставност, СЈО се воспостави како паралелен јавно-обвинителски орган, кој со законот што го уреди на недоветен начин создаде повеќе правни непријатности и нерешени состојби, отколку што донесе позитивни работи за државата. Веднаш по инсталирањето на СЈО во правниот систем, почнаа експертските најави за потреба од формирање специјален суд во рамките на Основниот суд Скопје 1, кој, според гласноговорниците, треба да ги решава предметите што ги иницира СЈО. Едновременно, ги слушнавме скандалозните изјави на Катица Јанева дека, според неа, ниту една државна институција во земјата нема легитимност, освен таа, која има легитимност потврдена од четирите партии, што беше основа да се подигнат сомневањата до највисок степен за стручноста и за професионалноста во работата на СЈО. Дополнително следуваа и холивудските и театрални прес-конференции на СЈО што, дефинитивно, го потврди сомнежот дека

овој орган место да работи во согласност со законите во земјата и врз основа на цврсти и 100 проценти издржани аргументи и докази, се стави во функција на СДСМ за политички да го одработува теренот за партијата. Како што одминувааше времето така и СЈО сè повеќе се разобличуваше во своето дејствување. Откако СДСМ сфати дека нема успех само со оваа негова партиска испостава во правниот систем, почна сè погласно да зборува и за посебно партиско-судско одделение во Кривичниот суд Скопје 1, кој треба да биде составен од „подобни“ судии на СДСМ, за чијашто регрутација лично е заинтересирана и една странска амбасада во РМ. Почнаа да се организираат разни неформални средби, и тајни разговори за тоа кои се тие подобни судии, без знаење на Судскиот совет на РМ, кој е единствено тело надлежно да ги избира судиите и да врши нивни трансфер. Без разлика што специјализирано одделение за судење на кривичните дела од сферата на организирањето криминал и корупција веќе постои во рамките на Кривичниот суд повеќе од една деценија, СДСМ упорно инсистира да се направат измени на постојниот Закон за судовите со цел внесување ново специјализирано одделение за судење на истите дела за кои е надлежно веќе формираното одделение. Значи, повторно се гледаат елементите на таа матрица на паралелизам, само сега во судството. СДСМ и странците знаат дека јавното обвинителство, како и судството, се срцевината на правната држава. Тие знаат дека ако се чепне во срцевината, се уништува државата. Тие се свесни дека секое делење на судиите, кои според Уставот и меѓународните документи се независни и самостојни во своето работење, на подобни или неподобни е директно брцување в око на владеењето на правото и на правната држава. Интересно е што ќе смислат како критериум плус во Законот за судовите и во тој за Судскиот совет кога ќе треба да се предлагаат судии за тоа посебно одделение. Кои посебни услови ќе треба да ги исполнуваат судиите што ќе треба да судат во ова одделение, би го нарекла - паралелно судско одделение?

Целото ова сценарио е, навидина, бесмислено и има една цел. Да ја турне државата на колена со цел да се покаже дека земјата и македонските граѓани немаат капацитет да водат и да организираат своја држава. Паралелизмот во водењето на државата нужно води кон протекторат. А во протекторат, ВМРО-ДПМНЕ нема да може да ја води земјата. Истото тоа се однесува и на СДСМ. Но, политичкото зло е стигнато дотаму што СДСМ смета дека ако не може да управува државата, тогаш нема ниту ВМРО-ДПМНЕ. Неговата логика е нека не води некој трет, по правила што ни оддалеку нема да бидат од интерес на Македонецот, само за ВМРО-ДПМНЕ засекогаш да се тргне од политичката сцена. Тоа, секако, нема да се случи, но е нивна голема и пуста желба.

лидери на овој начин раскрстуваа со непосакуваните ликови од опкружувањето. Ним цел прво им беа капиталистите, предавниците и сите што погрешиле за НОБ и за комунизмот. Потоа, истата таа институција стана алатка за пресметка со неистомислениците и патриотите. Еден од стотиците Македонци меѓу нив беше и Методија Андонов - Ченто...

Заглавен во сопствената безидејност, СДСМ сега копира грда идеја и катиљ институција од пред повеќе од седум децении. Неинвентивните безделничари 70 години по вистинската револуција, во која партизаните не добиваа дневница за протести, туку гинеа за каузата, пародијата од револуционери и нивните уште покомични оксиморонски лидери комунисти милионери, јавно си го побараа овој специјален суд. Се разбира, повторно за пресметка со неистомислениците, кои во овој случај се главната пречка за враќање на намачените задници во толку посакуваните функционерски фотелји. Затоа што е најлесно и затоа што ова им се виде како одличен рецепт за подобрување на рејтингот. Не бара труд, а повторно е на мала врата, како и секогаш досега. По 46 години на власт во поранешна Југославија, на првите избори во независна Македонија не ни победија, а владееја. Вторите излегоа на избори без опозиција, а меѓународната заедница мудро си молчеше. Првпат на фер избори, загубија, а третпат победија по конфликтот, претставувајќи се како лажни спасители.

И оттогаш постат и сонуваат за власт. Цели 10 години. Целта е јасна и ги оправдува средствата, па зошто тогаш улогата на омилената деус екс машина (Божја рака) сега да не ја има некаков специјален суд? Добија Специјално (или беше социјалдемократско) јавно обвинителство, па зошто да не и специјален, социјалдемократски суд. И тука за да нема случајности и „пропусти“, сигурно ќе притиснат повторно да биде со нивни избраници, должници подобни за партијата намачена од безвластие. Па зошто во него судии да не ти бидат Калајџиев, Тортевски, Шилегов, Шкарик, Најчевска

и Фрчкоски?! Овој состав сигурно би ги задоволил префинетите вкусови. Саде професори и адвокати, настрана кој од кој понезависен, а дел и по меѓународно право. Па и така меѓународната заедница ќе им даде зелено светло, како и досега, нели. Нејсе што Уставот не го дозволува тоа. Не го дозволуваа ше ни СЈО, па бидна, ама се покажа дека е недоволно. Дупките и крајтерите во направијата на Катица Јанева и недостигот од докази и од аргументи ќе ги надополни ли сега специјалниот суд со избраниците, подобни делители на правда? Којзнае само дали ќе имаат време да работат од посетите на Бејли, Орав, Гарет, Алтахузер и кој ли не душегрижник? Ах, да. Гарет сега има попатна работа.

ПАРТИЈАТА НАРЕЧЕНА „БОЈКОТ“

Љубовта кон парите и добрата позиција, но и одбивноста кон работата, СДСМ најдобро ја презентираше во Собранието. По 17 месеци бојкот во првата „тура“, нивните пратеници се вратија под притисок на Договорот од Пржино. Само тоа и го исполнија од договореното. Но по сета мака на тешката пратеничка дејност, издржаа на работа само 10 месеци. Сега се повторно на платен одмор, дел прекршуваат сообраќајни закони и возат комбиња на шарената „револуција“, а другиот дел е под шарени чадори во Грција. „Бојкот на сто начини“, ова би било името на книгата за

дејствување на СДСМ, партија што минатите години е целосно во знакот на бојкотот. Чин што одлично одговара на партиската мрзелива констелација. Овој пат заслужија да одморат, особено по толку многу учество во создавање масовност, боење институции и организација на протести, кои, парадоксално, не биле нивни?! Кон истиот тој бојкот, најгрдото и најнепосакувано политичко средство во западните демократии кон кои декларативно толку многу тежнеат, посегнаа со безобразна цел - уцена на Уставниот суд. Претходно, истите тие заштитници на независноста на судството бараа смена и казна за двајца судии, а два дена порано јавно притиснаа и сменија одлука на друг за битолскиот градоначалник. Сега, лажат дека не бојкотираат, туку само „не учествуваат во работата на парламентот“ и вршат директен притисок врз институцијата што го чува уставот на државата. Не грижете се, редовно си земаат плата. Разбирливо, лежалките во Грција не се бесплатни, ниту, пак, чадорите. Но заштитата од сонце и не е толку скапа, најчесто се пие кафе и се добиваат во цената. Овдешниот „чадор“, пак, ќе им наплати многу посолено за заштитата. Тој го пие кафето со СЈО и со судиите, а СДСМ треба само да дојде на власт. Чинот што засега е само невозможна мисија, ќе ја активира меницата за наплата на долгот. Можеби и затоа не се трудат многу, којзнае што ветиле... ■



ДАШТЕВСКИ: НЕ СПЕЦИЈАЛЕН СУД, ДА СЕ СМЕНИ СОСТАВОТ НА СЈО

Како што слушнавме на 27 јуни 2016 година и од претставниците што преговараат за надминување на проблемите со цел решавање на политичката криза и одржување на изборите, вели проф. д-р Александар Даштевски, ни еден претставник од четирите политички партии не спомена таков предлог за формирање посебно одделение во судот Скопје 1, кој решава за предметите во прв степен.

ДАШТЕВСКИ: Изјавите на сите преговарачи беа дека се разговарало исклучително за избирачкиот список и за измените во Законот за медиуми. Што се однесува до шпекулациите што излегоа кај дел од порталите блиски до опозицијата, сметам дека не заслужуваат внимание. Договорот од Пржино е општо познат и достапен на интернет за целата јавност. Тој е исполнет во целост и останува само, во согласност со договореното, да се одржат веродостојни избори. Сметам дека и ова што се направи досега не е во согласност со Уставот, односно паралелен орган како СЈО никако не може да се смета за уставен, туку само како политички орган бидејќи е договорен меѓу четирите политички партии, кои поради брзање не ја земале предвид околноста, дека таква можност е спротивна на Уставот на РМ. Сепак, тоа е ставено во договорот и веќе функционира. За какви било промени и барања што не се ставени во договорот и се противуставни, не треба да се разговара. Видовме дека тие само ја прошируваат политичката криза, а не ја решаваат. Тоа пред неколку месеци го изјави ЕУ сакала да помогне со посредувањето, но имал чувство дека придонела за влошување на состојбите.

Од друга страна, евидентно е дека СЈО прави политички прогон само на една политичка гарнитура, што е спротивно на Договорот од Пржино. Таков прогон се покажа како исклучително непродуктивен и незаконски, но поголем проблем е што нема капацитет да се соочи со состојбите што произлегуваат од прислушваните разговори. Затоа јас предлагам, место да се предлагаат други тела за паралелна држава, која никому не му е во интерес, целосно или делумно да се смени составот на СЈО и да се донесат поквалитетни кадри, кои ќе се занимаваат со правни прашања, а не да прават стендап-конференции на кои ќе ја прекршуваат пресумпцијата на невиност. Се смениле многу функционери во државата, па зошто да не се сменат и дел од овие, ако се работи за иднината на државата.





Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk



ГРУЕВСКИ НАЈАВИ ИЗБОРИ И ПОБЕДА НА ВМРО-ДПМНЕ

МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТАВИ КРАЈ НА ОВАА ПОЛИТИЧКА ХАЈКА

Од почетокот на 2015 година до денес, ВМРО-ДПМНЕ и Македонија се напаѓани со специјални средства, а СДСМ ја има добиено улогата да одглуми вешт напаѓач. Слабо ја врши таа улога, посочи претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, пред партискиот подмладок. Упатувајќи ги политичките пораки, Груевски посочи дека ќе има избори, но треба да се внимава и да не се дозволи СДСМ повторно да ја злоупотреби состојбата за предизвикување нови штети врз државата. А штети има

Пишува | Наум Стоилковски

В еќе е јасно дека политичкиот вител во кој денес е заглавена македонската опозиција, а со неа и државата, се должи на фактот што јавноста ја препозна нејзината гола борба за власт. Бегството од два изборни датума во една година, притоа барајќи „трета мајка“, но под „специјални услови“, повторно свртувајќи се кон улицата, каде што се користи пратеничкиот имунитет

за деструкции, е само показател дека и на опозицијата и на нејзините спонзори им е јасно дека изборите, кога и да се случат, нема да ѝ донесат победа.

Разликата меѓу, условно, двете политички опции во Македонија, е огромна. Од една страна, има работа и концепт за надградба на државата, слух за граѓаните, излегување во пресрет на неговите потреби, па и учење и ис-

правање на грешките, додека, од другата страна, безидејноста на лидерството и слепата желба за власт ја донесе опозицијата до степен на слугување на интереси што засагаат во генот на македонскиот гласач.

Сепак, и при најголемата криза предизвикана токму од таа заслепеност низ која е проткаена и алчноста за лично профитерство, и јавноста и ВМРО-ДПМНЕ како носител на одговорноста за државата според сите изборни циклуси, успеаја не само да не потклекнат пред најголемиот предизвик, туку и да изградат стратегија за одбрана, пред сè, на државните интереси, како и стратегија за излез од кризата. Секако, тоа се изборите на кои, повторно, според сите соодветни анкети, гласачите повторно ќе ѝ дадат довербата на ВМРО-ДПМНЕ.

Македонија е на патот на евро-атлантските интеграции, пат на кој се потребни многу реформи, но и пат на кој мора да се покаже почит кон партнерите од меѓународната заедница, од каде што критиките не секогаш се плод на реални анализи, туку се преземени паушални оценки пласирани од опозицијата. Особено за аспектот за (не)функционирањето на Специјалното јавно обвинителство.

Ваквата реалност во која Македонија веројатно ќе го заврши и ова лето, беше неизбежен дел од анализата и од пораките што ги упати претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, пред партискиот подмладок, на 25. годишна конференција на Унијата на млади сили.

СПЕЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА ПРОТИВ ВМРО-ДПМНЕ И МАКЕДОНИЈА

■ Од почетокот на 2015 година до денес ВМРО-ДПМНЕ и Македонија се нападнати со специјални средства, а СДСМ ја има добиено улогата да одглуми вешт напаѓач. Играта е препознаена, народот не подлежна на подмолниот напад, а ВМРО-ДПМНЕ изгради стратегија за надминување на ситуацијата - рече Груевски во своето обраќање.

■ Таа стратегија не подразбира дека проблемот ќе се надмине без пречки, опструкции, кризи во нејзиното спроведување, лични откажувања и жртви, привремени отстапки, поплатни корекции и слично. Целите на стратегијата се, на прво место, државата и нејзиниот интерес, како и интересот на народот, по цена за тоа да се жртвуваат одредени партиски или нечији лични интереси. Значи, државата пред партијата - на дело. Втора цел е надминување на ситуацијата и излегување на предвремени избори - посочи Груевски.

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ укажа на високата поддршка од народот на партијата на власт и една и пол година од почетокот на кризата, но и на желбата на граѓаните таа состојба да заврши на избори, свесни во што ја втурна СДСМ Македонија.

■ Мнозинството граѓани се свесни дека приказните на СДСМ со фантомски гласачи и со немање слобода на медиумите се само изговор



за да се одложат изборите. СДСМ нема извлечено никаква поука од претходните изборни порази. Бесчувствително ги тероризира народот и државата за со сила да издејствува довербата и со сила да ја намали довербата во нас. Мнозинството граѓани имаат проценето дека водството на СДСМ, на чело со нивниот претседател, освен што е безидејно и деструктивно, тоа е и со криминални навики и со криминален начин на функционирање и на резонирање. Мнозинството граѓани се свесни дека ВМРО многу подобро би ја водела земјата и во однос на економијата, и во однос на безбедноста, и во однос на реформите и во однос на националните интереси - оцени Груевски.

Прочитана е и стратегијата со Специјалното јавно обвинителство, целите и намерите на специјалните обвинители за чијашто работа Груевски оцени дека не само што не е професионална, туку и дека е

активно партиска за поддршка на СДСМ и за оцрнување и загрозување на ВМРО.

■ За жал, многумина однадвор, без да направат длабинска анализа, потпаѓаат под приказната дека ова што го велам е неточно или е некоја кампања против СЈО. Многумина од нив, немајќи време за длабинска анализа, преземаат ставови еден од друг верувајќи дека се точни - додаде Груевски.

Во таа насока, а зборувајќи за евроатлантските интеграции и меѓународната заедница, Груевски се осврна на црната кампања што долго време се води против ВМРО-ДПМНЕ, посочувајќи дека е нарушена перцепцијата кај некои пријатели. Тоа, пак, вели, се надминува со искрен пристап, реформи и со резултати.

■ Македонија е дел од меѓународната заедница и треба и ќе стане член на НАТО и на ЕУ... Не треба сите што нè критикуваат од надвор или

од внатре да ги доживуваме како непријатели, дури и кога сме 100 отсто сигурни дека нивниот став е неправилен или невистинит. Треба да прифатиме дека дел од тие критичари се во заблуда, а и дека некаде ние сме погрешиле нешто... Времето ќе ја изнесе вистината на површина - додаде Груевски.

Работата на препознавање и на коригирање на сопствените грешки е една од најделикатните работи во политиката. Најдобро е да се спознаат и поправат навреме, оцени лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, кој најави уште многу реформи и во економијата, и во сферите посочени од европската комисија како слабости, како администрацијата, судството, безбедносниот сектор, демократијата, медиумите. Потребна е работа и во коригирањето на сопствениите грешките на кои укажуваат и граѓаните, за што Груевски посочи дека „наоѓаа начини да ни ги соопштат преку разни начини на комуникација“.

НА ИЗБОРИ БЕЗ ШТЕТА ЗА ДРЖАВАТА

Иако брзи избори би придонеле за надминување на кризата и за намалување на штетите, првенствено во економијата, тоа што Груевски го упати како порака во обраќањето на 25. годишна конференција на УМС, беше дека пред мора да се внимава за државата да не се доведе повторно во ситуација во која закажаните избори би нанеле поголема штета.

Имено, оваа година на двапати беше определуван датум за одржување избори, но и на двапати СДСМ успеа да го минира процесот за нормализирање на ситуацијата. Притоа, беше злоупотребен делот од Договорот од Пржино за формирање влада за спроведување на изборите, со што опозицијата влезе во пет министерства. Но, место да се работи на создавање атмосфера за фер и демократски политички натпревар на изборниот ден, таа позиција беше злоупотребена за нанесување нови штети и за

дневнополитички игри на опозицијата. Токму затоа, Груевски во своето обраќање упати порака дека може да се одржат избори во следните четири или 10 месеци, но предупреди дека е можна нова „нечесна игра“.

■ Раководството на СДСМ повторно е фокусирано како да направи некоја нечесна игра во правец на изборите. Сега е клучно како да се отиде на избори, а СДСМ преку тие избори да не направи нова штета на државата. Покажа дека е подготвен на сè. Од нас, а не од него, се очекува да внимаваме на тоа и да ги зачуваме државните интереси. И ќе ги зачуваме - заклучи Груевски.

На тие избори Македонија ќе стави крај на оваа политичка игра и политичка хајка, оцени Груевски. Но, пред сè, тие избори ќе стават крај на предизвикувањето економски штети, кои ги трпи македонската економија, а со тоа и сите граѓани во државата.

■ СДСМ смета дека колку што подолго има такви штети по економијата, тоа оди во негова корист, во смисла дека луѓето ќе помислат дека одеднаш сме заборавиле да ја водиме економијата како што ја водевме, па треба него да го одберат на избори. А штети има. Иако успеваме да ја држиме економијата со стабилен пораст, факт е дека без оваа вештачки наметната криза, порастот на економијата ќе беше поголем и ќе имаше и повеќе инвестиции и вработувања и повисок стандард, плати и заработка, што ќе го подобрише животот - оцени Груевски.

Имајќи ги предвид анализите од мерењето на политичкото расположение на јавноста, како и натамошното вртење во круг на македонската опозиција, без да се покаже никаков исчекор од стратегијата што ја доведе до овој безизлез, одржувањето избори во следните четири до десет месеци нема да ја промени актуелната состојба во која ВМРО-ДПМНЕ ја ужива довербата од најголемиот број граѓани. Тоа, пак, што, сепак, ќе биде поинакво е колкава ќе биде казната од гласачите за опозицијата. Колку што подоцна се одржат изборите, толку ќе биде поголема казната за нив. ■

ЗА ОБИЧНИТЕ СУПЕРХЕРОИ!



МПЦ-ОА ДА НЕ СЕ РАДУВА НА СУДИРОТ ВО ПРАВОСЛАВИЕТО

ВСЕЛЕНСКИ СОБОР ШТО СЕ ПРЕТВОРИ ВО РАСКОЛ

Дебаклот што му се случи на православниот свет со неуспешниот вселенски собор што се одржа на Крит не треба да биде причина за радост во Македонската православна црква-Охридска архиепископија. Формализираната поделба на проруски и на прогрчки блокови во православие, каде што со томос или без него припаѓа МПЦ-ОА, можеби е добра причина во моментот да не се брза со прифаќање на уцените од страна на српските владици во преговорите кои треба да се случат со СПЦ, но долгорочно тоа не ѝ носи корист на МПЦ-ОА. Судирот меѓу Руската православна црква и Вселенската патријаршија може да има погубни последици по православниот свет кој и онака се соочува со сериозна криза, пред сè, во поглед на влијанието на црквата врз животот и врз традиционалните вредности

Пишува | Горан Момирски

Покрај тоа што дел од работниците на поранешниот владика на МПЦ-ОА, Зоран Вранишковски, од петни жили сакаат да претстават дека соборот во малото место Колимбари на островот Крит е успех за православие затоа што на него учествуваше нивниот шеф, факт е дека судирот меѓу проруското и прогрчкото крило во православниот свет ескалира и ги продлабочува поделбите. Таканаречениот вселенски собор на кој не учествуваа 4 од 14 православни цркви, на чело со најбројната, Руската православна црква, дефинитивно, го урна сонот за православно единство во кое се колне српскиот егзарх Јован. Со дебаклот на Крит, дефинитивно, се промовираа националната рамка и словенско-грчката рамка врз основа на која функционираат православните цркви.

Судирот меѓу РПЦ и Вселенската патријаршија навидум се должи на ривалитетот меѓу патријархот Кирил и вселенскиот патријарх Вартоломеј, кој формално е прв човек во православие, но зад неприсуството на рускиот блок на Крит се кријат многу поголеми спорови од бројот на епископите што се претставници на секоја црква или од начинот на

кој треба да се признаваат нови автокефални цркви.

Покрај овие две несогласувања, Руската православна црква се противи на улогата на Вартоломеј како прв меѓу еднаквите и поради неговото намалено влијание во земјите каде што тој е најмногу присутен, во прв ред во Грција и во Турција. Тој не успеа да го задржи влијанието на Вселенската патријаршија ниту во Истанбул ниту во Атина, а во исто време се соочува со силен пад на бројот на верниците кои го чувствуваат за вистински поглавар.

Од друга страна, рускиот патријарх Кирил за десетина години драматично го зголеми бројот на верници, има силно влијание во најголемата православна држава, а под негова контрола се над 220 епископи, кои ако учествуваа на соборот како што бараше РПЦ, ќе ги донесе сите одлуки во согласност со желбите на Москва.

Една од разликите што директно може да влијаат на МПЦ-ОА е дебатата меѓу двете страни за начинот на кој во иднина ќе се признаваат нови автокефални цркви. Според Српската православна црква, која се сме-



та за надлежна за доделување автокефалност на МПЦ-ОА, единствен вистински начин да се признае суверенитетот на некоја непризнаена црква е тоа да го стори црквата-мајка, а потоа другите 14 цркви да го потврдат признавањето. Барањето на СПЦ овој став да се верификува на Крит не се исполни и сега српските владици се плашат дека во судирот меѓу прорускиот и прогрчкиот блок цркви би можела да се појави црква што еднострано би ѝ дала автокефалност на МПЦ-ОА. Иако таквото сценарио е теоретски можно, тешко е да се очекува дека во знак на реваншизам или во знак на покажување сила незадоволната Руска православна црква или, пак, некоја од другите цркви што имаат добар однос со МПЦ-ОА би можела да се реши на ваков чекор.

За МПЦ-ОА во моментот е најмалку важно како завршил вселенскиот собор затоа што таа пред себе има внатрешни цели кои мора да ги исполни, без разлика дали наскоро ќе добие автокефален статус

За МПЦ-ОА во моментот е најмалку важно како завршил вселенскиот собор затоа што таа пред себе има внатрешни цели кои мора да ги исполни, без разлика дали наскоро ќе добие автокефален статус. Враќањето на довербата од верниците, зголемувањето на нивниот број и приближувањето на клирот кон тие што ја помагаат МПЦ-ОА е главниот приоритет за владиците. Далеку поважен од преговорите со СПЦ или од поранешниот владика Вранишковски, кој, без разлика на патувањето во Крит, по излегувањето од затвор дефинитивно ја загуби важноста и како фактор што може да собере повеќе од стотина верници и како мост преку кој би се граделе односите со СПЦ во иднина. ■

Рекоа, не порекоа



**ЗОРАН
КАРАЦОВСКИ**

Како институција, тело чијашто надлежност е избор и разрешување судии, на став сме дека во согласност со Уставот и со актуелните законски рамки нема можност за формирање посебно одделение во рамките на Кривичниот суд. Со закон е дефинирано дека Основниот суд Скопје 1 единствено има специјализирано одделение за организиран криминал и корупција со надлежност на целата територија на државата и за точно определени кривични дела. Судскиот совет апелира дека какви и законски измена да се заговараат во организацијата на судскиот систем, па макар тоа да е и формирање одделение локализирано на предметите од СЈО, да се внимава на Уставот и на законите.



**ВАСИЛ
ПИШЕВ**

Заев ајде на дебата, па да дискутираме за криминалот од 8,5 милиони евра, за криминалната тендерска мрежа во која главни ликови се Тате, Бате и Чичо, да разговараме за митото, еврото и за Вицето, за неостварените ветувања пред граѓаните, за сите лаги, криминал и злоупотреби во Струмица. Потребно е човек да има образ. Јас се родив и израснав во Струмица. Знам што мисли нашиот народ и цела Струмица. Заев, време е да си одиш од политиката.



**ТАЊА
КАРАКАМИШЕВА -
ЈОВАНОВСКА**

Загрижува фактот колку пратеничката Димова не го познава Уставот на земјата, колку не го познава Деловникот на Собранието на РМ, колку не ја познава категоријата пратенички имунитет. Да имаше основни познавања од овие акти ќе знаеше дека пратеничкиот имунитет не ја штити од сторените прекршоци во сообраќајот, за кои полицијата вчера инфлагранти ја фати, ниту ја штити од сторените повреди на одредбите од Законот за јавен ред и мир. Тоа што пратеничката Димова вчера се повикала на пратеничкиот имунитет, бидејќи била свесна дека направила неколку прекршоци и повреди на законите во земјата, не ја ослободува од правната одговорност како граѓанин на Република Македонија. Ако мисли дека ќе се ослободи од правната одговорност, се лаже.

НЕМА ВО ПОЗИЦИЈА, ГЛАСНА ВО ОПОЗИЦИЈА



Лилјана Поповска

Родена:
24 мај 1956 г. во Прилеп

Образование:
магистер по технички науки

Професија:
Блед џолиџичар

Вирее на политичката сцена цели десет години, главно како човек-партија или поточно Лиле-партија, која не покажа особен интерес и успех ниту додека коалицираше со власта ниту, пак, сега кога ортачи со опозицијата.

Лилјана Поповска, бледник политички лик на македонската сцена. Нема во позиција, гласна во опозиција.

Во таборот на шарената банда ѝ е доделена зелената боја, па затоа ги има на пик зелените проекти на Владата.

„Водно повторно под напад на градежната мафија“, „Поддршка за зелен Карпош – да не се бетонира Скопје“, „Одржлив развој за Галичица наместо масовен туризам“ и на крајот ДОМ против проектот „Рудник за злато Иловица“. ДОМ против проектите, Лиле против сите.

„ДОМ изразува сериозна загриженост заради можноста од отворање на Рудникот за злато Иловица во општина Босилово, од страна на канадската компанија Еуромакс рисорсис прифаќа секаква аргументирана и отворена дебата за проектот за бакар и злато – Иловица, но не прифаќа да биде ставен во политички контекст врз основ на паушални заклучоци“, пишува во реакцијата на компанијата.

промени на релјефните карактеристики на пределот и загрозување и уништување на водотеците, животинскиот и растителниот биодиверзитет на целиот струмички регион, но и во соседните земји Бугарија и Грција“.


„Ги отфрламе паушалните и неточни констатации од страна на политичка партија кои се изнесуваат во јавноста, за наводните негативни влијанија на проектот за бакар и злато – Иловица во општината Босилово. Еуромакс рисорсис прифаќа секаква аргументирана и отворена дебата за проектот за бакар и злато – Иловица, но не прифаќа да биде ставен во политички контекст врз основ на паушални заклучоци“, пишува во реакцијата на компанијата.

И така Јазга и Штука, но и подземните води на Струмичко Поле ги однесоа со себе сите златни кокошки, сите богати како рудници, сите кои вредеа колку суво злато, сите златни раце, сите непресушни рудници.

Со здрав разум и при чиста совест Лиле смета дека не треба да се отвори рудник. Можеби е единствена на светот, а можеби „Иловица“ несреќно се наоѓа во струмичкиот атар, а на неа, таа зе вдомила друго не ѝ ни преостанува освен да викне УА! на една од најголемите гринфилд-инвестиции во Македонија, на златната кокошка која ќе ѝ донесе на Македонија околу 500 милиони долари, 400 директни вработувања и зголемување на извозот за 300 милиони евра на годишно ниво. ■ (Р.Р.)


Рекоа, не порекоа

**НИКОЛА
ГРУЕВСКИ**



Од почетокот на 2015 година до денес, ВМРО-ДПМНЕ и Македонија се нападнати со специјални средства, а СДСМ ја има добиено улогата да одглуми вешт напаѓач. Слабо ја врши таа улога. Добро е што огромното мнозинство од народот брзо ја сфати играта и не дозволи да подлегне на овој подмолен напад, чишто цели сигурно не се во интерес на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија.

**ВЛАДИМИР
НЕЛОСКИ**



Како во минатото, така и денес секогаш ќе се наоѓаат платеници што ќе се обидат да уништат сè што е создадено, но најважно е што младите ја препознаваат вистинската страна. И не би ја изневериле Македонија по никоја цена. И оттука сакаме да ви порачаме дека не можете да уништите толку колку што ние можеме да создадеме. Затоа што нас не нè интересираат туѓите интереси, нам ни се важни интересите на Македонија. Затоа што ние младите немаме друга татковина. Македонија е сè што имаме.

**СТЕВЧО
ЈАКИМОВСКИ**



На 26 март во Република Македонија влезе 40-член криминална група од Косово составена од роднини и од другари на притворените од Диво Населје. Нашите сознанија говорат дека истата група имала 20-ина сандаци со муниција и со оружје. При тоа, секој член од криминалната банда се знаеше со име и со презиме, а нашите безбедносни служби го имаа комплетното досие за секој од нив. Оттука ГРОМ прашува: Ќе одговори ли Оливер Спасовски зошто на оваа безбедносна закана не се даде наредба за акција на Единиците за брзо распоредување? Што се случи со оваа криминална група, односно зошто не е неутрализирана и не се наоѓа зад решетки?

ИМА ПАРИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ

Капиталните инвестиции за десет години се зголемени за 3,6 пати. За разлика од 2006 година кога беа 156 милиони евра, годинава изнесуваат 568 милиони евра и се на највисоко ниво досега. Во инфраструктурата, капиталните инвестиции се зголемени речиси четирикратно

Пишува | Александрија Сивковска

Добро осмислено прекројување на државната каса. Вака упатените го коментираат ребалансот на буџетот, кој некои ставки намали, други зголеми, но најважно од сè е што нема кратење во делот на социјалните трансфери, а големо внимание е посветено и на продолжување на реализацијата на инфраструктурните проекти. Со ребалансот се обезбедуваат и пари за плати, пензии, социјална и постојана парична помош. Најголемо кратење има кај трошоците за стоки и за услуги.

■ **Со ребалансот не се загрозени платите, пензиите и социјалните трансфери, а кај капиталните расходи има извесно намалување, но тие остануваат на високо ниво и се поголеми за 3,8 милијарди во однос истиот период лани. Со ребалансот не се напушта ниту еден првично проектиран проект. Тоа што се прави е промена на динамиката на трошење**

на средствата, во согласност со објективните услови и во согласност со расположливите средства во буџетот. Значи, вкупниот износ на средства со ребалансот, пред сè со инфраструктурните проекти, не само што не се намали туку и се зголеми, а главните кратења се трошоците за стоки и за услуги. Сите проекти ќе продолжат да се реализираат – најави министерот за финансии, Кирил Миноски.

Капиталните инвестиции за десет години се зголемени за 3,6 пати. За разлика од 2006 година кога беа 156 милиони евра, годинава изнесуваат 568 милиони евра и се на највисоко ниво досега. Во инфраструктурата, капиталните инвестиции се зголемени речиси четирикратно. Интензивно се градат три автопатишта, Демир Капија - Смоквица, Кичево - Охрид и Миладиновци - Штип, а се работи и на делниците од Смоквица до

Гевгелија и од Миладиновце до Штип. Делницата Демир Капија - Смоквица треба да биде пуштена до крајот на оваа или најдоцна до почетокот на следната година, а автопатот до Штип, со кој патувањето од Скопје преку Св. Николе до Штип ќе биде преполовено, треба да биде готов следната година. Автопатот Кичево - Охрид се очекува да биде готов во 2018 година, а планирано е годинава да бидат завршени половина од предвидените градежни работи. На терен работат 1.200 работници и над 550 градежни машини. Се инвестира и во гасификацијата. Од ребалансот може да се види дека се зголемени средствата за изградба на националниот гасоводен систем. Гасоводната делница Клевовце - Неготино е завршена, а во подготовка е фазата за изградба на гасоводната делница Штип - Неготино. До август ќе почне изградбата и на уште две гасоводни делници, и тоа Неготино - Битола и Скопје - Тетово - Гостивар. Со тоа ќе бидат изградени вкупно 265 километри од гасоводниот

систем, односно повеќе од половина од главните магистрални правци.

Во здравството во 2006 година ставката за капитални инвестиции била нула, а годинава се издвоени средства за изградба на општата болница во Кичево и за опрема на клиничката болница во Тетово. Одвоени се и средства за ПЕТ-Центарот, за изградба на нов клинички центар во Скопје и во Штип, за реконструкција на 20 јавни здравствени установи, како и за изградба на амбуланти во рурални подрачја.

Во образованието годинава се предвидени средства за изградба и за реконструкција на основни и на средни училишта, за изградба на училишни спортски сали, за реконструкција на ученички домови и за изградба и реконструкција на студентски домови. Годинава се предвидени

инвестиции и во делот на земјоделството, односно во системите за наводнување во јужната долина на Вардар, поточно местата Миравци, Негорци, Гевгелија, Грчиште, Паљурци, Кованци и Валандово, за хидросистемот „Лисиче“ во Велес, како и за хидросистемот „Злетовица“. Исто така, значителни средства се издвоени и за поддршка на руралниот развој.

Продолжува изградбата и на железничката пруга. Се работи на првата делница од пругата кон Бугарија, а објавен е тендерот за втората фаза. До крајот на годинава треба да се избере изведувачот и да се почне со работа на втората делница.

Железничка пруга ќе се гради и кон Албанија, а во моментот се работи на проектирањето на трасата во должина од 63 километри.

Во завршна фаза е и изградбата на новата пруга Битола - Креница - грчка граница, проект на Европската унија вреден 20 милиони евра. Ова поврзување ќе биде од огромна корист за бизнисот.

Продолжувањето на трендот на инвестирање во инфраструктурните проекти најмногу го поддржуваат стопанствениците.

■ **Сите планови што се зацртани од страна на институциите за реализирање на овие капитални проекти треба да продолжат и во иднина, независно дали се работи за патната или за железничката инфраструктура, затоа што од нив во голема мера зависи и економското дејствување на компаниите во следниот период** – објаснуваат од Стопанската комора на Македонија. ■



67,8 ПРОЦЕНТИ ОД ПОТРОШЕНАТА СТРУЈА ВО АПРИЛ Е ОД ДОМАШНИ ИЗВОРИ

Македонија во април годинава потрошила 575.485 мегават-часови електрична енергија, 4.804 милиони нормални кубни метри природен гас, 441.255 тони јаглен и 90.069 тони нафтни продукти. Според податоците на Државниот завод за статистика, 67,8 проценти од потрошената електрична енергија е од домашни извори, а 97,4 отсто од вкупната потрошувачка на јаглени се употребени за производство на струја.



ОД 3 ДО 5 ДЕНАРИ ПО КИЛОГРАМ ОРИЗОВА АРПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Владата на Република Македонија на последната седница донесе одлука за уште една субвенција, трета по ред наменета за производителите на ориз. Имено, оние земјоделци што имаат пријавено земјоделско земјиште до два хектари ќе добијат по пет денари за предаден килограм оризова арпа кај откупувачите. Земјоделците кои поседуваат од два до 10 хектари ќе добијат по четири денари за еден килограм предадена арпа кај откупувачите, додека земјоделците кои поседуваат над 10 хектари земјоделско земјиште на кое одгледуваат ориз ќе добијат по три денари за еден килограм предадена оризова арпа кај откупувачите. Оваа мерка ќе важи од 1 до 31 јули оваа година, при што производителите на ориз најдоцна до 31 август, заедно со кантарските белешки и потврдите дека е откупена арпа кај откупувачите, ќе можат да се пријават во Подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за да добијат субвенција.



НОВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЌЕ ОТВОРАТ 950 ДИРЕКТНИ И 1000 ИНДИРЕКТНИ РАБОТНИ МЕСТА

950 директни и околу 1000 индиректни работни места ќе донесат петте нови странски инвестиции, коишто ги најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. Со претходно најавените 18, вкупно 23 нови инвестиции влегуваат во Македонија од почетокот на годината. Една од поголемите, која тежи половина милијарда евра, е концесијата на конзорциумот „Евромакс ресурс“ за рудникот „Иловица“ во Босилово. Само за градежните работи ќе бидат ангажирани околу 1000 работници, а предвидено е вработување на 600 рудари.

По трет пат во Македонија ќе инвестира и италијанската компанија

„Текнохозе“. Тие во јули почнуваат со изградба на трета фабрика, која ќе доведе до нови вработувања. Оттаму се одлучија да ги користат придобивките од зоната „Бунарџик“.

Меѓу новонајавените инвестиции се и западноевропска компанија од металуршката индустрија, која би отворила околу 100 работни места во Охридско, германската „Кеслер“ со педесетина вработувања во новоизградена фабрика во ТИРЗ Скопје 1 од електро-машинската индустрија, како и германска компанија која се занимава со информатичка технологија, а ќе почне со 100 нови вработувања, лоцирана во Скопје.

ПРИСТИГНАА 250 ИЛЈАДИ ДОЗИ ОД ВАКЦИНАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД БОЛЕСТА ЧВОРЕСТА КОЖА

Пристигнаа 250 илјади дози од вакцината за превенција од болеста чвореста кожа кај говедата, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Дистрибуирањето на вакцината до надлежните ветеринарни друштва, ветеринарните

амбуланти и матичните ветеринари е во тек.

Според веќе подготвениот акциски план за превентивна вакцинација, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе почне со превентивното вакцинирање на сите говеда на територијата на цела Македонија за спречување на ширењето на болеста чвореста кожа.

ЗГОЛЕМЕНА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Деловните субјекти што се занимаваат со градежна дејност во 2015 година потрошиле градежни материјали и енергија во вредност од 11,633 милијарди денари, што е за 27,8 проценти повеќе во однос на претходната година. Според податоците на Државниот завод за статистика, во вкупната вредност на потрошените градежни материјали и енергија, најголемо учество има групата материјали за врзување со 3,422 милијарди денари (29,4 отсто), потоа следуваат групите потрошено гориво со 1,659 милијарди денари (14,3), изолациски материјали и премачкувачи со 1,332 милијарди денари (11,4 отсто).



ФУНТАТА ВО СЛОБОДЕН ПАД

Фунтата „потона“ на минималната вредност од пред 30 години, а голем број акции на берзите се во пад по одлуката на Велика Британија да ја напушти Европската унија. Тоа се случува бидејќи инвеститорите стравуваат за повеќемесечна неизвесност, јавуваат западни медиуми. Британската валута загуби два проценти од вредноста бидејќи се продолжува со практиката за инвестиции кои се сметаат за безбедни, како што се јенот и златото. Одлуката за „Брегзит“, според процените, „збриша“ 2.100 милијарди долари од берзи, со што фунтата е на минимумот од пред 30 години во однос на доларот. Аналитичари наведуваат дека фунтата е исклучително ранлива и најавуваат намалување на каматните стапки во летните месеци.



Постои и голема загриженост дека статусот на Лондон како глобална финансиска престолнина ќе се распадне доколку ги загуби т.н. пасошки права од Договорот за европски економски простор, што им дозволува на банките да бидат сместени во Британија, а производите и услугите да ги нудат во ЕУ. „Јуришот“ на сигурни вложувања, исто така, поттикна скок на златото за осум проценти во петокот, највисоко ниво во изминатите две години.



ХРВАТСКА ПРОДАВА 10 ОСТРОВИ

Хрватска продава десет ненаселени острови по цена од 750.000 до 6 милиони евра. Според хрватските медиуми, дел од сопствениците тврдат дека нивните острови се идеална инвестиција за некој што може да си дозволи да направи приватно одморалиште или можеби луксузен комплекс.

Некои острови се продаваат со години и за нив повеќе пати се пуштани огласи. Таков е островот Мал Космач, за кој сопственикот бара 1,5 милион евра. Но, има и пониски цени, па така три острови кај Дубровник се продаваат по 5 евра за квадратен метар. Се работи за островите Тајан, Црквина и Космеч.

ИТАЛИЈА ПЛАНИРА 40 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ИНЈЕКЦИЈА ЗА БАНКИТЕ

Италија подготвува план за стабилизирање на банкарскиот сектор, кој се претвори во ранлива цел откако британското гласање за напуштање на Европската унија ги засили стравувањата од распродажба на пазарите на послабите економии во еврозоната, соопштуваат локалните весници.

Акциите на италијанските банки паднаа во петокот по резултатите од британскиот референдум, коментира

„Ројтерс“. Цените на акциите на „Уни кредит“ и „Интеса Санпаоло“ опаднаа со над 20 отсто. Индустрија се смета за особено ранлива бидејќи има лоши заеми за 360 милијарди долари, а тоа е една третина од сите неопслужувани заеми во еврозоната. Според планот, Рим може да преземе удела во некои од банките, така што тоа ќе биде финансирано преку издавање нов јавен долг за околу 40 милијарди евра.

ЗА ЕДЕН ДЕН 400 НАЈБОГАТИ ЛУЃЕ ВО СВЕТОТ ЗАГУБИЛЕ 127,4 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ

За само еден ден 400 од најбогатите луѓе во светот загубиле неверојатни 127,4 милијарди долари, од кои богатите Британци „само“ 5,5 милијарди долари, покажа анализата на агенцијата „Блумберг“. Загубите се бележат како резултат на одлуката која Британците ја донесоа на референдум за излез од Европската унија.

Меѓу европските милијардери, најмногу загуби има Амансио Ортега, најбогатиот Европеец, кој загубил шест милијарди долари. Исто така, првиот човек на „Мајкрософт“ и првиот човек на „Амазон“, Бил Гејтс и Џеф Безос, загубиле по милијарда долари, колку што изгубил и најбогатиот Британец, Џералд Кевендиш.



ИНВЕСТИЦИСКАТА БАНКА „ЏЕЈ-ПИ МОРГАН ЧЕЈС“ САКА ДА СЕ ИСЕЛИ ОД БРИТАНИЈА

Американската инвестициска банка „Џеј-Пи Морган Чейс“ предупреди дека може да го пресели работењето од Велика Британија бидејќи земјата се изјасни за излез од ЕУ.

■ Во месеците пред нас, можеби, ќе мораме да направиме измени во структурата на нашиот европски ентитет - се наведува во дописот на банката.

„Џеј-Пи Морган Чейс“ вработува 16.000 луѓе во Велика Британија, а претседателот и извршен директор Џејми Дајмон неодамна изјави дека излезот на земјата од ЕУ може да доведе до преселување на 4.000 работни места.

„БРЕГЗИТ“ НЕ Е САМО ПРОБЛЕМ НА ЕВРОПА



Политичкиот систем на Велика Британија речиси остана без лидери, а двете најголеми партии се внатрешно поделени. Кризата што се создаде во деновите откако гласачите решија земјата да излезе од Европа е повеќе од еден британски проблем и ја одразува нарушената доверба на јавноста во демократските општества во светот.

Гласањето за „Брегзит“ од минатиот четврток откри до кој степен ефектите на глобализацијата и влијанието на имиграцијата, како и децениите поминати во неостварливите ветувања на политичките лидери, ја загрозуваат лидерската способност на тие функционери. Колапсот на довербата го создаде тоа што значи криза во владеењето, за што се чини дека не постои лесен или брз одговор.

Штетата тука е јасна. Премиерот Дејвид Камерон е првата жртва на „Брегзит“. Откако го распиша референдумот и водеше кампања за останување на Велика Британија во Европската унија, тој ја најави својата оставка утрото по гласањето. Резултатите, исто така, сега му се закануваат и на лидерот на Лабуристичката партија Џереми Корбин, кој, најверојатно, се соочува со избори во раководството на партијата откако повеќе од дваесет членови на неговиот лидерски тим поднесоа оставка во рок од два дена.

Поранешниот британски министер за финансии Алистер Дарлинг укажа на степенот на кризата за време на интервјуто со „Би-Би-Си“.

• Нема влада. Нема опозиција. Ги снема луѓето што не вовлекоа во овој хаос. Како Велика Британија дојде до оваа позиција? Ја донесовме оваа одлука, но немаме план за иднината - рече тој.

Изворот на тоа што ја донесе Британија до овој момент постои и на друго место, што го прави проблемот на оваа земја грижа и на другите лидери во светот. Во Белгија и во Бразил, демократиите се соочуваат со криза на легитимноста; во Шпанија и во Франција избраните лидери се ограничени поради нивната непопуларност; дури и во Јапонија, каде што премиерот Шинзо Абе не се соочува со закана од опозицијата, владата покажала конзистентна неспособност да испорача просперитет.

Антони Кинг, професор по политички науки на Универзитетот во Есекс, вели дека основните фактор е тоа што многу луѓе веќе не веруваат дека колку и да се несовршени работите на економски план, ќе продолжат да се подобруваат.

• Во пресрет на таа промена во ставовите на јавноста, голем дел од политичката класа се однесува на начинот на кој некогаш се однесуваше, со стари расправи, стари борби, непријателство. Тоа ја создаде „очигледната поделба“ меѓу политичките лидери и обичните луѓе. Тоа е така низ поголемиот дел од демократскиот свет. Како да се поправи тоа? – вели тој.

Проблемот е многу сериозен во моментот и се заканува дополнително да се влоши во блиска иднина.

• Ако сте мислеле дека вашата [американска] политика е во хаос, тоа може да се надмине во секое време. Но, ситуацијата никогаш не била толку лоша како сега – вели еден долгогодишен политички аналитичар, кој сакаше да остане анонимен.

Политичкиот систем на Велика Британија се соочува со месеци, ако не и со години на нестабилност. Камерон првично препорача новиот премиер да ја преземе функцијата до почетокот на октомври. Во понеделникот комитетот на партијата за надгледување на правилата за избор на нов лидер на Конзервативната партија што ќе го замени Камерон ја помести временската рамка повикувајќи таа одлука да се донесе до 2 септември.

Борис Џонсон, поранешен градоначалник на Лондон и водечки глас во кампањата за излегување од ЕУ, се смета за фаворит за наследник на Камерон. Но, тој е контроверзна личност и се соочува со отпор во партијата.

Изборот на новиот премиер, најверојатно, ќе биде проследен со предвремен избори - речиси четири години пред следните закажани избори - бидејќи на следниот премиер ќе му треба јавна поддршка при почнување на процесот на преговори за повлекување од ЕУ.

Изворот на тоа што ја донесе Британија до овој момент постои и на друго место, што го прави проблемот на оваа земја грижа и на другите лидери во светот. Во Белгија и во Бразил демократиите се соочуваат со криза на легитимноста; во Шпанија и во Франција избраните лидери се ограничени поради нивната непопуларност; дури и во Јапонија, каде што премиерот Шинзо Абе не се соочува со закана од опозицијата, владата покажала конзистентна неспособност да испорача просперитет

За Конзервативната партија, одржувањето избори колку што е можно поскоро е привлечно поради хаосот во Лабуристичката партија, како и поради можноста за проширување на освоено тесно мнозинство во мај 2015 година. Токму можноста за пораз ги натера голем број лабуристички пратеници во парламентот, што веќе подолго време не се задоволни од Корбин, брзо да реагираат против него.

Корбин се издигна до лидерската позиција на општите избори во 2015 година. Тој ја освои поддршката од синдикатите, а особено од обичните членови на партијата.

Денес Лабуристичката партија се наоѓа во една мафепсана граѓанска војна, поделена меѓу своето обично членство и избраното раководство на партијата во парламентот. Нејзината иднина како одржлива и ефективна опозициска партија е под закана во време кога ѝ е потребна на земјата.

Заменик-претседателот на партијата му рече на Корбин дека ја загубил довербата од парламен-

тарната партија. Но, Корбин ќе продолжи да се бори и, можеби, ќе добие доволно поддршка од обичните членови за да се соочи со предизвикот.

Реалноста е дека ниту една партија нема стабилна коалиција. Тим Бејл, професор по политички науки на лондонскиот Универзитет „Крлицата Марија“, тврди дека како што се зголемуваат културните прашања, тие вршат се поголем притисок врз партискиот систем што долго време се организира преку економски разлики што повеќе се потпираат на слободниот пазар отколку на владата.

Многу од областите надвор од Лондон каде што лабуристите имаат поддршка гласале за напуштање на ЕУ. Во меѓувреме, Камерон се потпираше на гласовите на лабуристите во лондонските области да помогнат за да не се случи тоа.

• Со други зборови, најверојатно постои неусогласеност на партискиот систем што го имаме и партискиот систем што ни треба, рече Бејл. Но, историјата и институционалната инерција

покажуваат дека не постои можност за какво било прегрупирање - додава тој.

Останува на лидерите на следната влада да го средат хаосот што настана по гласањето од минатиот четврток. Но, тие што ја водеа кампањата за заминување од Европа и за кои постои веројатност дека ќе ја водат владата од есен ќе се соочат со предизвикот да ги исполнат ветувањата што ги дадоа пред референдумот. Тие веќе се повлекоа од некои од посомнителните тврдења за време на кампањата.

Тој предизвик, можеби, ќе падне врз грбот на Џонсон, ако стане следниот премиер. Вообичаено надмениот поранешен новинар изгледа скромно во однос на тоа што претстои. Во колумна за весникот „Телеграф“, тој се обиде да се претстави како некој што ќе се обиде да ја обедини поделената земја и да ги реши некои од прашањата што беа во центарот на дебатата за „Брегзит“.

Тој тврди дека владата ќе може да ја врати контролата врз имиграцијата - прашање што, пред сè, ги поттикнува активностите на многу поддржувачи на „Брегзит“ - и да ги зачува повеќето од економските придобивки што земјата ги ужива како член на ЕУ.

„Велика Британија е и секогаш ќе биде голема европска сила, нудејќи врвни мислења и раководството за сè, од надворешна политика и одбрана до борба против тероризмот и размена на разузнавачки информации“, пишува тој.

Но, тие што ја водеа кампањата за излегување од ЕУ сè уште немаат план за спроведување на што било од ова. За некои надворешни набљудувачи, тоа е рецепт за поголемо разочарување кај гласачите и за натамошно опаѓање на довербата во лидери и во институции. Како што вели Бејл, **„времето изгледа погодно за уште едно предавство“.** ■

Извор | „Вашингтон Џос“
Превод | Ана Цвејаноска



Обојте повеќе.

Семејството JUPOL денес има голем број на производи, за сите желби и потреби на корисниците. Сите бои од семејството JUPOL се на водена основа, не штетни по здравјето и околината, едноставни се за употреба и одржување. Се гордеат со бројните признанија од потрошувачите и стручната јавност: Trusted Brand, Производ на годината 2014 и Best Buy Award.



тел. 02/ 2464 -902
e-mail: vel.office@t-home.mk

www.velkoski.mk

МАВРОВО СЕ ПОВЕЌЕ ГО РАЗВИВА АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

ПЕШАЧКИТЕ И ВЕЛОСИПЕДСКИТЕ ПАТЕКИ ВО МАВРОВО ОСТАВААТ БЕЗ ЗДИВ

Авантуристичкиот туризам станува сè популарен во светот. Тој е збир на авантура, рекреација, релаксација и на забава и е мошне популарен во врвот на европската и на светската елита, која е заситена од скапи и луксузни хотели. Преку овој вид туризам се става фокусот на географската положба на земјата, богатството на природните ресурси, но и на нови облици што ги задоволуваат потребите на секој турист. На овој начин се доживува и планинскиот велосипедизам, кој е еден вид форма на авантуристички туризам, ни велат организаторите

Пишува | Невена Појовска



Националниот парк „Маврово“ се простира на површина од 73.088 хектари и е најголем меѓу трите национални паркови во Македонија. Посетата на Маврово е секогаш незаборавна. Во информативниот центар на влезот од Маврово нè информира дека „во границите на националниот парк се наоѓаат преку 52 планински врвови повисоки од 2.000 метри од кои попознати се

врвот Меденица на планината Бистра, Веливар, Сандакташ и други. Посебно значење за Националниот парк „Маврово“ има врвот Голем Кораб (2.764 м н.в.), кој е воедно и највисок врв во Република Македонија, а со тоа и највисока точка на паркот. Најниската точка на Националниот парк „Маврово“ е на 600 метри надморска висина и се наоѓа на самото место





каде што Мала Река се влева во реката Радика.

Изминативе години Маврово е домаќин на сè повеќе велосипедисти и учесници во пешачки тури. Тоа беше и поводот да го посетиме овој природен бисер.

Во организација на велосипедскиот клуб „Енерџи“ од Скопје, Националниот парк „Маврово“ и Општина Маврово – Ростуше, во јуни по осми пат се одржа реномираниот „Мавровски велосипедски маратон“. За љубителите на природата и на велосипедиз-

мот возењето низ пределите на Маврово е вистински празник и задоволство, особено во овој период од годината.

Големиот маратон се вози на релација Маврово – Леуново – Сандакташ – Чавкарник – Лазарополе – Тресонче – Селце – Маврово, или вкупно 91 километар. Во прекрасниот амбиент на реканскиот крај, се одржа и малиот маратон, а рекреативниот дел се возеше околу Мавровско Езеро.

■ **Авантуристичкиот туризам станува сè попопуларен во светот.** Тој е збир на авантура, рекреација, релаксирање и забава и е мошне популарен во врвот на европската и на светската елита, која е заситена од скапи и луксузни хотели. Преку овој вид туризам се става фокусот на географската положба на земјата, богатството на природните ресурси, но и нови облици што ги задоволуваат потребите на секој турист. На овој начин се доживува и планинскиот велосипедизам, кој е еден вид форма на авантуристички туризам - ни велат организаторите.

Летниот период во Маврово е исполнето исто колку и во текот на зимата бидејќи сè повеќе се организираат вакви тури, кои привлекуваат вљубеници во природата.

Во Маврово уште од 2003 година се одржа промоција на првите вистински, обележани и траси-

рани патеки за планински велосипедизам. Тоа беше првата фаза од проектот на ски-центарот „Заре Лазаревски“ и на клубот за планински велосипедизам „Оксиген“ од Скопје.

■ **Овој проект имаше цел да го поттикне и развие планинскиот велосипедизам како масовен спорт и рекреација.** Тогаш беа истрасирани и обележани три патеки: една со должина од 5.400 метри, втората - 9.400 метри и третата со должина од 14.400 метри. Сите патеки почнуваа од пред Старото бачило на крајот од едноседот, надморската височина на која се наоѓаат патеките се движи од 1.600 до 1.850 метри, а подлогите се наизменични од земјени, тревнати, па сè до макадам и асфалт - раскажуваат организаторите.

Маврово во овој период од годината е домаќин на многубројни љубители на рекреацијата во планински услови. Турата во Маврово, која се одржува во јуни, стана традиционален годишен рекреативен настан. Уште од 2009 година, на иницијатива на Амбасадата на Кралството Холандија, Општината Маврово

и Ростуше, но и на Националниот парк „Маврово“ со цел да ги промовираат природните убавини на Маврово и особено Мавровско Езеро и околината, како и да им се овозможи на велосипедските и на пешачките ентузијаста да уживаат еден ден во природа.

Оттогаш наваму настанот добива сè поголема популарност кај велосипедистите и рекреативните планинари од цела Македонија поради убавата локација на турата, интересната програма и релаксираната и славеничка атмосфера во текот на денот.

■ **За да може секој да дојде во Маврово и да го понесе својот велосипед со себе, организаторите традиционално овозможуваат превоз во двата правца за луѓето и за нивните велосипеди за симболична сума -** нè информираа во Маврово.

Првата тура се состоеше од различни велосипедски и пешачки патеки, од два километра до целосна (велосипедска) трка околу езерото, вклучувајќи ја и можноста за планинско возење велосипеди низ сафари-паркот Бунец.

Во текот на денот беа организирани специјални активности за деца, како и музички настапи на различни локации. Пред почетокот на турата се спроведе и акција за чистење на туристичките места околу езерото, во која беа вклучени деца од локалните училишта и вработените во општината, во националниот парк и од амбасадата.

Во 2010 година програмата за настанот беше збогатена и во неа беше вклучена планинската велосипедска тура „Галичник“, традиционалната рекреативна велосипедска трка околу Мавровско Езеро, рекреативни активности за деца, посета на пештерата Шаркова Дупка и возење со жичницата за сите учесници. Истата година беше отворен реновирааниот плоштад во Маврово, вклучувајќи и сцена, клупи и чешма, кои беа реконструирани со помош на финансиската поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија во соработка со Општината Маврово и Ростуше. Понатаму, беше организирана културна програма со модерна и традиционална музика и танци и лотарија со многу награди. Турата повторно беше поддр-



жана од уште повеќе хотели, и од нејзиниот традиционален спонзор, Амбасадата на Кралството Холандија.

Во 2011 година, настанот доби поддршка од традиционалните и од нови спонзори и повторно се состои од најразлични рекреативни пешачки и велосипедски патеки, вклучувајќи и две планински тури од 83 километри и од 43 километри и разновидна културна програма и детски активности.

■ **Не пропуштајте ја оваа единствена можност да ни се придружите и да уживате во природата во Маврово, која ќе ве остави без здив и која, дефинитивно, ќе ве привлече да се вратите повторно** - повикуваат организаторите. ■



СÈ ПОЧЕСТО КАЈ МАЖИТЕ СЕ ДИЈАГНОСТИЦИРА НЕДОСТИГ ОД ТЕСТОСТЕРОН

Тестостеронот е важен за одржување нормално ниво на мастите во крвта. При недостиг на тестостерон се зголемува нивото на холестерол, а со тоа се зголемува и ризикот за срцев и за мозочен удар. Тестостеронот е важен и за одржување на густината и на цврстината на коските. Ако постои дефицит на тестостерон, полесно се кршат долгите коски и 'рбетните прешлени, вели професор Димитровски

Разговараше | **Александра М. Бундалевска**



Како што жените влегуваат во менопауза, така и мажите имаат свој климакс, кој се нарекува андропауза. Според лекарите, пресвртница е 45. година од животот. Затоа не е чудно ако некои повеќе, некои помалку почнуваат да страдаат од несоница, лошо се расположени или им се намалува либидото. Според медицинските истражувања, една третина од мажите кога ќе наполнат 45 години чувствуваат и физички и психички промени. Во светот проблеми со ерекцијата имаат околу 150 милиони мажи. По 40. година околу половина од мажите имаат еректилна дисфункција.

Основна причина за појава на машкиот климакс е намалување на машкиот хормон тестостерон. Според истражувањата, кај мажите со навршени 40 години хормонот тестостерон се намалува за околу еден процент годишно. Тестостеронот во телото на 80-годишни мажи е на помалку од половина од тоа што го имаат 20-годишни мажи. Нивото на тестостеронот влијае врз вкупната здравствена состојба на мажите.

Според лекарите, постои врска меѓу намалувањето на нивото на машкиот хормон, промените во циркулацијата на крвните садови, хипертонијата, дијабетесот, кои со едно име се познати како метаболичен синдром. Лекарите се согласни дека во последните години се забележува зголемување на бројот на мажите што страдаат од недостиг од тестостерон. Според некои прогнози, две третини од мажите ќе имаат здравствени проблеми како последица на зголемување на хормоналното нарушување. Еректилната дисфункција може да се реши само ако проблемите се откријат навреме.

На прашањето дали расте бројот на мажи во Македонија на кои во помлади години им опаѓа нивото на тестостерон професор д-р Чедомир Димитровски, специјалист по ендокринологија во болницата „Ацибадем Систина“, вели дека за тоа нема точни податоци.

■ Но, во мојата амбуланта сè почесто имам мажи со дефицит на тестостеронот и со абнормалности во ејакулатот – вели професор Димитровски.

■ Како што жените влегуваат во менопауза, така и мажите имаат свој климактериум, кој се нарекува андропауза. Како се манифестира кај мажите?
ДИМИТРОВСКИ: За разлика од жените, кај мажите андропаузата, или уште се вика АДАМ - од андроген дефицит кај адултни мажи, односно намалувањето на циркулирачкиот машки хормон тестостерон се случува постепено. Андропаузата почнува некаде по 45. година. Дефицитот на тестостерон кај возрасните мажи дава најразлични манифестации, во зависност од степенот и брзината на намалувањето на тестостеронот. Најчести симптоми и знаци се: намалено либидо, еректилна дисфункција, односно импотенција, намалување на волуменот на ејакулатот, намалување на волуменот



на тестисите, гинекомастија или зголемување на градите. Потоа доаѓа до намалување на телесната влакнавоост, намалување на когнитивните функции, како што е, на пример, помнењето, појавата на топли бранови, но тие не се изразени така како што се изразени кај жените во менопауза, доаѓа до нарушување на спиењето и на видот. Се јавува и депресија, се намалува мускулната маса, а се зголемува висцералната маст (интраабдоминално), како и остеопенија, односно зголеме- на порозност на коските. Сите овие симптоми и знаци се суптилни и неспецифични, и лесно можат да се превидат или да се заменат со некоја друг патолошка состојба.

■ Зошто е важен тестостеронот?
ДИМИТРОВСКИ: Тој има многубројни функции, но најважни се половата диференцијација во ембрионалниот развој, развој и одржување на машките полови карактеристики во

При дефицит на тестостерон се зголемува нивото на холестерол, а со тоа се зголемува и ризикот за срцев и мозочен инфаркт

пубертетот и потоа нормална машка сексуална функција и однесување, сперматогенеза односно производство на машки полови клетки - сперматозоиди.

■ Дали опаѓањето на нивото на тестостеронот го зголемува ризикот од појава на други болести, како што се кардиоваскуларните и коскено-зглобните?

ДИМИТРОВСКИ: Тестостеронот е важен во одржувањето нормално ниво на мастите во крвта. При дефицит на тестостерон се зголемува нивото на холестерол, а со тоа се зголемува и ризикот за срцев и мозочен инфаркт. Тестостеронот е важен и за одржување на густината и на цврстината на коските. Ако постои дефицит на тестостеронот, полесно се кршат долгите коски и 'рбетните прешлени.

■ Дали имате податоци за тоа дали расте бројот на мажи во Македонија на кои во помлади години им опаѓа нивото на тестостерон? Како се манифестира тоа на нивното репродуктивно здравје?

ДИМИТРОВСКИ: Немам точни податоци. Но, во мојата амбуланта сè почесто имам мажи на кои им дијагностицирам дефицит на тестостеронот и абнормалности во ејакулатот.

■ Дали повозрасните пациенти Ви бараат да им препишете „вијагра“? Дали ја препорачувате? Кој смее да ја користи?
ДИМИТРОВСКИ: Многу пациенти во шестата и во седмата деценија од животот се јавуваат поради еректилна слабост. Пред да се препише „вијагра“ или други лекови слични на неа, потребно е комплетно клиничко испитување со одредување на шеќерот и на маснотиите во крвта, проверка на тестостеронот и на други хормони. Постојат одредени контраиндикации за давање „вијагра“, но, за среќа, постојат и други методи за третирање на еректилната дисфункција. ■

ТЕРОРОТ ПРОДОЛЖУВА И ПО ЗАГОРИЧАНИ

ГРЧКАТА АНДАРТСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ЈУГОЗАПАДНА ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА ВО 1905 ГОДИНА

Најаѓи на грчки вооружени банди на македонски села
и убиства на невино население

Во поглед на препораките и наредбите на грчкиот „Македонски комитет“ и грчкиот конзулат во Битола за максимално избегнување на теророт и насилството по нападот на селото Загоричани, истите останале без резултат. Поедини водачи на андартските чети ја продолжиле ваквата практика. За нас три настани привлекуваат посебно внимание

Пишува:
д-р Димиџар Љоровски Вамваковски

...продолжува од претходниот број

Колежот на сезонските работници од селото Жупаништа (Костурско)

Големата грчка банда по нападот на селото Загоричани од 25 март 1905 година се поделила на помали делови, со цел истите да имаат поголема мобилност и полесно да можат да ги избегнуваат османлиските потери. Овие групи се повлекле во јужниот елинофон дел од костурската околина. И додека се сумирале последиците од нападот

на Загоричани, костурскиот митрополит Германос Каравангелис во писмо испратено до водачот Вардас барал и „друга крв“. Каравангелис го известил Вардас дека една група сидари од Корештата (северозападниот дел од Костурско) тргнала на пат за Тесалија, со цел да најдат сезонска работа. Митрополитот во писмото ги карактеризирал сидарите како „комитации“ и барал од Вардас истите да ги ликвидира. Вардас му наредил на својот потчинет, исто така водач на вооружена група, Макрис, да ја изврши наредбата на Каравангелис. Макрис со група од околу 20 андартти во утринските часови се упатил кон селото Конско, каде што во атарот на селото била поставена заседата. На 1 април групата на Макрис заробила 11 Македонци, од кои 10 од селото Жупаниште и еден од селото Габреш. Во попладневните часови еден од заробените успеал да се ослободи и побегнал во селото Конско, каде успеал да го извести за настанот селскиот полицаец од Сјатиста,

кој поминувал во тоа време низ Конско. Меѓутоа, по кратко време пристигнал и Макрис, кој успеал да му го одземе заробеникот на полицаецот, а дрскоста да биде уште поголема, истиот преку полицаецот испратил писмо до османлиската управа во Сјатиста, преку кое изјавил дека тој ја презема целата одговорност за овие случувања. Макрис се вратил кај останатите заробеници, врз кои почнал вкрстено испрашување, но и измачување. Двајца од заробениците се претставиле како роднини на соработник на грчките служби и тие биле оставени настрана, со цел андартите да добијат известување од Каравангелис дали тие ја говорат вистината. Во вечерните часови групата на Макрис ги однела заробениците кон една клисура, каде што ликвидирала седуммина. Еден на патот кон клисурата успеал да избега, додека уште еден, оној од селото Грабреш, бил тешко ранет и успеал да се спаси. Треба да се нагласи дека заробениците пред да бидат убиени, биле и ограбени. По извршениот масакр, Макрис се вратил во селото Дрјаново, а подоцна се упатил кај манастирот во Шишани, каде што се сретнал и го известил за стореното дело водачот Вардас. Оттука тие го известиле Каравангелис за двајцата заробеници, кој ја потврдил нивната изјава, по што тие биле ослободени, но и ограбени, т.е. им биле одземени 20 лири кои ги имале со нив.

Убиствата во селото Лаген (Леринско)

И овој настан бил поврзан со андартскиот водач Макрис, кој како што забележавме бил главниот извршител на претходниот масакр. Имено, тој на 16 април 1905 година се наоѓал во селото Лехово (Костурско), каде што дознал за судирот на големата андартска група предводена од капетанот Нидас со османлиската војска кај селото Бел Камен. Нидас со 45 андартти бил заробен, додека неговиот заменик Ребелос со околу 70 андартти се наоѓал во подножјето на планината Вичо. Таму се сретнале групите на Макрис и Ребе-

лос, каде што првиот од вториот дознал за целиот случај, и дека во битката загинале 8 Грци. На 19 април дел од андартите заминале во правец над селото Лаген, со цел да се снабдат со овци со цел да се прехранат. Но, само што се доближиле до бачилото, овчарите почнале да пукаат кон нив и истите биле принудени да се вратат во својата база. Одлучено било сите андартти да го нападат бачилото, освен ранетиот Ребелос и други двајца андартти кои останале да го чуваат.

Овчарите во бачилото гледајќи дека кон нив се приближуваат околу шеесетина вооружени луѓе, со бегане се упатиле во селото Лаген. Селото во тоа време броело околу 500 жители и било населено со македонско население. Напаѓачите како што се

приближувале кон селото своето присуство го најавиле со пукотници. Македонските селани во паника се засолниле во своите домови. Пукањето и теророт траеле цели два часа, додека не се појавил османлиски одред од 30 војници, кои пристигнале од соседното село Неред. Повторно на дело се покажало премолченото сојузништво меѓу Османлиите и Грците. Имено, откако забележале дека се вооружени Грци, османлиските војници допуштиле истите безбедно да се повлечат од селото.

Како и да е, по повлекувањето на андартите, кај селската чешма биле пронајдени 4 мртви тела, од кој еден возрасен маж и три малолетни деца. Покрај овие, тешко ранети биле и уште две деца. Сите тие не успеале навреме да се засолнат пред налетот на Грците.

Нападот на селото Кладероб (Леринско)

На 29 јули 1905 година четите на Иоанис Каравитис и Макрис го нападнале селото Кладероб, убивајќи 17 селани, кои за грчката историографија биле „членови на комитетот“, т.е. МРО. Меѓутоа, од спомените на Макрис дознаваме дека во наредбата на грчкиот „Центар“ од Битола се барало да бидат убиени само 5 селани како поддржувачи на македонските комити. Макрис во спомените потврдил дека: „фативме двајца од петтемина. Другите 15 кои ги фативме... беа обични селани“.

Убиството се случило по нивно кратко испрашување од страна на Каравитис, кој сакал да добие информации и признание за нивната наводна соработка со структурите на МРО. Каравитис решил еден од заробениците да остави жив, како сведок на настанот кој требало да прераскаже што се случило, со цел психолошки да влијае кај останатото население. „Раскажи им на околните села“, му кажал Каравитис на заробеникот, „дека кој ќе прифати да принуди Грк (патријаршист, б.н.) да се откаже од својата религија и нација, нема да оставам во неговата кука ниту една жива мачка“. Исто така, порака со заканувачки однос која требало да предизвика страв и несигурност меѓу населението била оставена и врз телата на убиените. Во пораката стоело: „Штом турската власт е неспособна да спроведе ред и Европа не е вознемирена против дивниот прогон што го трпиме од Бугарите, ќе ги спроведуваме против нив светите и човечки закони“. Стоел потпис, „Елиномакедонес“.

Овој настан, слично како и претходните од ваков тип, повторно ги вознемирил дипломатските претставници на европските држави. Веќе наредниот ден на местото на убиството од Битола пристигнале конзулите на Русија и Австро-Унгарија. Мерки преземала и османлиската власт, која во Лерин ги уапсила претставниците на тамошниот „Центар“, Тегос Сапунсис и Христос Егзархос. Поради силните реакции против Каравитис, реагирал и грчкиот „Центар“ од Битола, кој всушност и ја дал наредбата за изведување на акцијата: „Го уби целиот народ, додека ние имавме дадено одредени имиња. Ова твое дело беше лошо злосторство...“. Сепак, андартите ја постигнале целта. Пред месното македонско население го претставиле својот метод на работа и опцијата која може да им се случи на сите оние кои живееле во спротивност со националистичките критериуми поставени од грчката пропаганда. ■

...КРАЈ

КНИЖАРНИЦАТА „АНТОЛОГ“
ПРЕПОРАЧУВА:



1

**Убиство во
Капали чаршија**
Есра
Туркекул

2

**Добриот
љубовник**
Стеинун
Сигурдартотир



3

Љубавина
Гоко
Здравески

4

Сенки
Томазо
Ландолфи



5

**Растењето
на Лулу**
Алмудена
Грандес



**ПО ОБЈАВУВАЊЕТО НА КНИГАТА „КАЗНА ЗА ГРЕВОТ“,
АВТОРКАТА ПОТПИШУВАШЕ ПРИМЕРОЦИ**

Јелена Бачиќ Алимпиќ: Се надевам не ги изневерив читателите

Одвај ја чекам реакцијата на читателите. Се надевам дека крајот на трилогијата ќе ги исполни нивните очекувања, вели Бачиќ

Клубот Матица, на Булеварот на книгите, синоќа ги почести своите членови и читателите со присуството на најчитаната балканска авторка Јелена Бачиќ Алимпиќ. Поводот за нејзиното гостување е излегувањето од печат на „Молитва за прошка“, последната книга од трилогијата „Казна за гревот“.

Многу сум возбудена и среќна поради издавањето на „Молитва за прошка“, третата книга од трилогијата „Казна за гревот“, затоа што со неа заокружувам една обемна и повеќеслојна приказна, а со тоа и деветмесечна исцрпувачка работа. Одвај ја чекам реакцијата на читателите. Се надевам дека нема да ги изневерам и дека крајот на трилогијата ќе ги исполни нивните очекувања - изјави Бачиќ.



По првите два романи, „Нокта кога дојдоа сватовите“ и „Книга на спомените“, ова е неверојатна завршница која сите ја очекуваа со нетрпение.

„Молитва за прошка“ е роман за пресудните години, за занемените вистини, за лагите и за гревовите. И за љубовта како последно засолниште. ■ (Н.П.)

АНТОЛОГИЈА



Борче Грозданов (1969)

СВЕЗДА, НЕБО, ТИ...

Свезда не можам да бидам
Затоа небо ти сидам
Само среќна да те видам...

МОЈАТА КАЛУЃЕРКА

Ја слече одората
уште не облечена...
... За да ми бидеш закрила...
Затоа те грабнав од сонот во кој се
беше скрила...

ПРОСТИ...

Прости ми за солзите
видливи и невидливи,
Создадени од моите глупости
непредвидливи
Но љубов имаш и натаму, за
справување со дните завидливи

ШИЛЕ

Од снагата ти мечешка
Зрачеше насмевка дечешка
Се дур не надвисна маката ти
претешка...

АКТЕР И РЕЖИСЕР

Акерот - ти велам
нема што не можам!
Режисерот - со нула те множам!
Акерот - ех, тогаш умнику, нема
како да ти поможам!

ИЗБРАНИЦИ

Апостолите се избрани,
Пријателите се одбрани,
Пратениците сал присобрани!

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Полжав“ од Анри Матис

„Полжав“ е дело на Анри Матис, француски сликар, кое го насликал во 1953 година. Матис е зачетник на правецот фовизам. Најмногу сликал женски фигури и мртва природа, но и предели, композиции и нацрти за балетски декори и костими.

Со своето сликарство влијаел на кубистите, експресионистите, надреалистите, како и на претставниците на американскиот поп-арт. ■



ТОП 5 НАГЛЕДАНИ ФИЛМА во САД викендов



1

БАРАЃКИ ЈА ДОРИ
FINDING DORY



Заработка: 73.000.000 \$

Жанр: анимиран
Режија: Ендрју Стентон,
Ангус Меклејн
Актери: Елен Дејенерис,
Алберт Брукс, Ед О'Нил

2

ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА:
НОВА ЗАКАНА
INDEPENDENCE DAY:
RESURGENCE



Заработка: 41.000.000 \$

Жанр: акција
Режија: Роланд Емерич
Актери: Лиам Хемсворт,
Џеф Голдблум,
Бил Пулман

3

ТАЈНА СЛУЖБА
CENTRAL INTELLIGENCE



Заработка: 18.200.000 \$

Жанр: комедија
Режија: Равсон Маршал Турбер
Актери: Двејн Џонсон,
Кевин Харт,
Даниел Николет

4

ОПАСНОСТ ОД
ДЛАБОЧИНИТЕ
THE SHALLOWS



Заработка: 16.800.000 \$

Жанр: хорор
Режија: Џоун Колет-Сара
Актери: Блејк Ливели,
Оскар Хаенада,
Брет Кален


5

ПОВИКУВАЊЕ 2
THE CONJURING 2



Заработка: 7.700.000 \$

Жанр: хорор
Режија: Џејмс Вен
Актери: Вера Фармига,
Патрик Вилсон,
Медисон Волф



ГОРЈАН МИЛОШЕВСКИ, ДРАМАТУРГ

БАЈКИТЕ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ДА ГО НАПРАВИМЕ ЖИВОТОТ ПОУБАВ

Разговараше | Александра М. Бундалевска

Претставата за вербата, надежта и за љубовта „Пепелашка“ премиерно беше изведена на 22 јуни на сцената на Театарот за деца и младинци. „Пепелашка“ од Шарл Перо е во режија на Дејан Дамјановски и драматизација на Горјан Милошевски, а користи мотиви од некогашната адаптација на „Дизни“. Тоа е претстава за двајца зрели сонувачи – од една страна Пепелашка, која не може да се помири со потребата за богатство на макеата и на полусестрите Анастасија и Дризела, а, од друга страна, принцот кој сака сам да ја избере својата жена, наспроти традиционалните погледи на својот татко, кралот. И двајцата силно мечтаат за вистинската љубов, која на крајот ќе ја најдат.

Горјан Милошевски е роден во Скопје во 1981 година. Тој е драматург,

драмски автор и сценарист. Почнува да пишува драма за аматерска театарска група во 1998 година, но од 2006 година професионално пишува драми и сценарија. Тогаш се запишува на драматургија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Сега работи како драматург во Театарот за деца и младинци во Скопје.

Во 2008 година и во 2009 година работеше како асистент драматург во две претстави во Македонски народен театар и во Драмски театар. Автор е на радиодрамата „Шепоти од вода“, на едночинката „Ние нешто пропуштаме“, која подоцна беше изведена на сцената на Театар Комедија под наслов „Нешто пропуштаме“, а Битолски народен театар го изведе неговиот текст „За домот се работи“.

Сигурен сум дека бајките ги учат децата на многу морални вредности, ги прават среќни. И на возрасните им даваат простор и време да размислат за своите моментални постапки, мисли, однесување, вели Милошевски, кој работеше на драматизацијата на „Пепелашка“, чијашто премиера се случи во Театарот за деца и младинци во Скопје

■ Се успева ли во животот со верба, надеж и со љубов? А во театарот?

МИЛОШЕВСКИ: Со нив се влијае на сите околу тебе. Тоа е супер за инспирација. Не се работи за успех, едноставно ги носиш нив во себе и така твојот живот и животот на другите по еден природен пат се облагородени. Ги поднесуваш проблемите полесно. Не ги гледаш како такви, туку како моментални станици на интелектуален и душевен испит. Станици кои веруваш дека ќе ги минеш и доаѓаш до нешто од кое сите сте среќни. Во театарот, пак, ако ги имаш и срдечно ги делиш, тогаш се создава многу добра средина за работа. Депресијата, силниот скептицизам, ладноста не помагаат (се смее). Агресијата и притисокот се методи на многу театарции, но тие често даваат негативен ефект. Сметајте дека екипата минува низ тежок воздух, страв и викање за да се дојде до резултат. Зошто?

■ Дали ни се потребни бајки што секогаш имаат среќен крај за да го протуркаме денот, годината, можеби животот?

МИЛОШЕВСКИ: Не се работи за тоа да го протуркаме, туку да го направиме поубав, да му дадеме нова смисла, волја за нашиот пат и борба во него. Сигурен сум дека бајките ги учат децата на многу морални вред-

ности, ги прават среќни. И на возрасните им даваат простор и време да размислат за своите моментални постапки, мисли, однесување. Затоа е многу важно кога се драматизира една бајка, да се помисли кои аспекти и делови ќе се нагласат. Децата се најкревки, најинвентивни, но тие се како сунѓери. Треба само да ги поттикнуваме и да ја шириме нивната фантазија. Среќниот крај сметајте дека е како добриот збор што ќе го чуеме од родителите, од некој близок, пријател во тешки моменти. Среќниот крај е патоказ низ сè што ни се случува лошо или добро. Нè води напред или само ни ја потврдува надежта.

■ Рековте дека ликовите во „Пепелашка“ ги напишавте на свој начин. Дали имавте пред себе инспирација во некои ликови пред да ги напишете нивните реплики?

МИЛОШЕВСКИ: Секогаш инспирацијата ја собирам од личното искуство и од луѓето што ги познавам. Потоа го ширам полето на ликови од други дела, филмови, музички спотови, самата музика многу влијае на мене, и тоа многу инспиративно. Многу често инспирацијата доаѓа од некои непознати, скриени делови во нашата имажинација и меморија. Потоа знае да биде многу лесно, барем за мене, да ми се закачи некоја идеја, некое мало богатство од слики, тогаш живеам за да ја развијам, да ги развијам во цел еден свет.

■ Веќе една година сте вработени во Театарот за деца и младинци. Дали е ова ваша прва претстава која е поставена на оваа сцена?

МИЛОШЕВСКИ: Ова е првпат да се постави текст кој јас сум го пишувал, т.е. драматизација на „Пепелашка“. Тоа значи дека како драматург сум бил на сите процеси кои се работеа во тој период од годината. Просто сакам да сум дел од сè што се работи зашто колективот кај нас работи со многу идеи и фантазија, со многу физички, материјални, просторни ограничувања, но нив многу умешно ги претвора во живи, динамични, сликовити,

инспиративни и модерни бајки на сцената. Актерите даваат сè од себе за да ги направат децата среќни кога ќе излезат од театар, а останатиот креативен тим ги надополнува со сценографијата, костимите. Сè живее за децата да бидат радосни, поучени, за да се збогати нивната фантазија.

■ Вие сте драматург во независниот театар за изведувачки уметности „Театра“. Работите претстави и во Театар Комедија, со Народниот театар Битола, потоа со „Театра“. Кога ќе направите споредба, како е да се работи во институционален, односно неинституционален театар?

МИЛОШЕВСКИ: Точно, и сите овие театри ми носат драгоцено искуство, но и убави соработки и успешни претстави. Не е лесно на кратко да се направи споредба. Сè е испреплетено. Редовната плата носи стабилна финансиска платформа, која, пак, исто ви дава шанса сами да се поддржувате кога работите приватен проект, до некаде е помош. Тоа значи дека можете да си покриете некои трошоци додека не го сработите проектот во приватната продукција за што по премиерата по некое време ве исплаќаат доколку сте конкурирали преку Министерство. Доколку одите со спонзори и алтернативни средства, тогаш сами одредувате услови. Многу е важно како се развива вашиот креативен аспект во театарот и за публиката. Секогаш постои опасност редовната плата да ве стави во позиција на комфор, додека, пак, во приватните проекти вие навистина вложувате многу ум борејќи се за убав претстава и публика. А, многу често во државните театри кога ќе се презентира добра, провокативна идеја, тогаш како да се будат сите и се борат за убав театар и публика. Како и да е, добрата идеја секаде може да побуди голем влог. Постојат ограничувања и слободи и на едната и другата страна кои нудат привилегии и поубави шанси. Не е баш лесно да се измери што е подобро. Она што сите треба да го сфатиме е дека иднината носи приватни битки.

Тоа значи дека во голем дел од светот театарциите работат од проект за проект без редовни приходи и, секако, со идеја да понудат што поуникатен израз (зашто публиката го сака тоа, театарот го бара тоа) во алтернативни услови независни од државниот буџет.

■ Дали на сцените на македонските театри доволно често се поставуваат македонски текстови од современи автори и драматурзи? Што треба да се направи за да се подобри ситуацијата?

МИЛОШЕВСКИ: Сметам дека не се доволно застапени младите автори, современи автори и драматурзи. За нив се одвојува место, се поддржуваат, се бараат, им се дава шанса, но не доволно. Тие се свежата сила на нашиот театар, новиот театарски поглед од кој зависи развојот на нашиот театар и театарот воопшто. Затоа треба да се поттикнуваат и поддржуваат што повеќе. Мора да се најде начин, на пример, би било одлично ако секој наш театар и дом на култура се залага да постави еден до два современи македонски автори или, пак, да вклучи македонски драматурзи во проекти секоја година. И тоа треба да биде нагласено во конкурсот што Министерството за култура го организира секоја година во јуни. ■

Со секој купен број на „Република“ добивате попуст од 50 денари за кино-проекции во „Милениум“

попуст
50
денари
Важи од 1.7. - 7.7.2016

КИНО МИЛЕНИУМ 3D

ИЗЛОЖБАТА „ЛУДИ“ СОЗДАВА СОПСТВЕНА ЗЕМЈА НА ЧУДАТА

Симболиката што ја користиме во делата го поттикнува гледачот и неговата љубопитност. Сакаме да го вовлечеме во дупката на белиот зајак и како на Алиса во земјата на чудата да му се сврти светот наопаку, велат авторите

Пишува | Невена Појовска

Во галеријата на Културно-информативниот центар е поставена изложба под наслов „Луди“, со дела од двајца уметници што твореле заедно. Гордана и Игор велат дека преку „Луди“ се обиделе да креираат сопствена земја на чудата, каде што нема бариери и сè е можно...

• **За кратко време уште една изложба во Скопје. Со што ќе ѝ се претставите на публиката овој пат?**

ГОРДАНА: Мојата претходна изложба, која се одржа во галеријата „Остен“ во април, беше насловена „Интуитивна исповед“. Набргу потоа спонтано, преку сликање и дружење со колеги

од Скопје, се роди идеја за уште една изложба. Игор обично ќе нацрташе еден интересен и мистичен карактер, а јас го комплетирав со колорит и со колаж. Сè беше, всушност, една спонтана игра која потоа се претвори во посериозно творештво и планирање изложба. Највпечатливо е тоа што двајцата создаваме едно дело, а многу се разликуваме по техниката на работа и по вкусот за колорит.

• **Колку дела изложувате, која е темата и како е насловена изложбата?**

ГОРДАНА: Изработивме околу 30 дела кои претставуваат портрети, различни карактери во специфична емотивна состојба. Сите дела се изработени како колаж со мешана техника, и тоа ги прави тродимензионални. Симболиката која ја користиме во делата го поттикнува гледачот и неговата љубопитност. Сакаме да го вовлечеме во дупката на белиот зајак и како на Алиса во земјата на чудата да му се сврти светот наопаку. Тоа



е, всушност, еден алхемиски процес на индивидуализација и трансформација кај самата личност. Во таа инспиративна и многупати болна преобразба сè е полесно ако постои малку игра. Токму затоа изложбата ја нарековме „Луди“, што на латински значи игра. Концептот на „Луди“ е ризик, забава, адреналин. „Луди“ е збир на уметнички дела кои за момент ќе ви ги променат перцепцијата, карактерот и целото ваше битие. Преку „Луди“ се обидовме да креираме сопствена земја на чудата, во која нема бариери и сè е можно. Алиса сведочи за тоа, а токму овие слики ја носат мистиката на играта преку портретите, карактерите и симболиката.

• **Досега сликавте со Вашата сестра, извесен период сама, но сега повторно имате партнер... За кого станува збор и како се поврзавте во уметноста?**

ГОРДАНА: Точно. Пет години работев со мојата сестра и знам колку е прекрасно кога во творештвото постои интеграција на разновидни способности. За оваа изложба работевме заедно со македонскиот уметник Игор Љубовчевски, кој своето ликовно образование го стекнал во средното уметничко училиште „Лазар Личеноски“, а подоцна дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје.

ИГОР: Уште како дете бев поттикнат од моето опкружување, повозрасните и другарите за цртање, и уште од многу мал почнав да добивам награди за моите цртежи, кои беа прогласувани за најдобри. Паралелно доживувајќи го восхитувањето на другите, кај мене се разви огромна љубов кон цртежот и кон сликарството. Подоцна мо-

ите родители го поддржаа мојот избор за натамошно школување во светот на уметноста.

ГОРДАНА: Делата на Игор се карактеризираат со извонреден хиперреалистичен цртеж. Тој е поттикнат од фасцинацијата на моментот. Истражува емотивни состојби, а преку делата тој се истражува себеси, но сака да го натера и гледачот да се внесе во себе. Намерно и ликовите се во еден вид трансформативна форма и го привлекуваат вниманието и желбата за лично истражување и развој...

ИГОР: Гордана има реализирано повеќе самостојни изложби, меѓу кои една од позначајните е изложбата „Transitions“ во музејот „Пушкинска 10“ во Санкт Петербург во 2015 година. Изложувала дела заедно со својата сестра во Франција, Шведска, Англија и во Македонија. Поради големото искуство и знаење во доменот на социјалната работа и политика, таа во соработка со шведските институции досега одржала преку 300 визуелно-иновативни ликовни работилници. Се потпишува и како организатор на голем број семинари во Шведска за лидерство, каде што основните алатки се токму нејзините уметнички дела...

Некаде помеѓу се најдоа овие двајца уметници и создадоа несекојдневни прекрасни дела кои вреди да се погледнат. ■




МЕРАК НИ ПРАВАТ ИТАЛИЈАНЦИ И ШПАНЦИ

Со пиво и со добро друштво, ретко која Македонка ги пропушта натпреварите од највозбудливиот фудбалски настан годинава

Пишува | Марина Косићовска

Можеби стереотипите велат поинаку, но и жените се возбудуваат околу најважната споредна работа на светот. Европското првенство го следат сите, без разлика на возраста и на професијата.

■ Имам постар брат, па неизбежно е животот да ми поминува без фудбал. Можеби не ги следам сите натпревари, но не пропуштам кога игра Италија. Италија отсекогаш биле моја омилена репрезентација и баш сум среќна што добро ѝ оди. Морам да признаам дека Леонардо Бонучи ми е најпријатното изненадување на ова првенство, како и на моите другарки во чиешто друштво најдобро ми е гледањето на натпреварите – Верче Стојкова, дизајнер.




Џесика Палашоска, фолк-пејачка

■ Го следам Европското првенство кога сум слободна, но не пропуштам кога игра Италија. Најубаво ми е во друштво, особено со мојата другарка која навива за Шпанија, па така следењето на натпреварот ни е поинтересно. Иако сум спортист, гледајќи фудбал некогаш знам да се напијам пиво. Навивам за Италија затоа што Дејвид Бекам не игра за Англија. Најзгоден фудбалер ми е Џиди Буфон, голманот на италијанската репрезентација – Џесика Палашоска, фолк-пејачка.




Емилија Розман, манекенка и мис на Македонија

■ Иако не сум во можност да ги следам сите натпревари, во термините кога можам – не пропуштам. Навивам за Хрватска, секогаш во друштво на моите родители и можам да кажам дека сме мошне гласни. Секако, фудбал без пиво не оди, а и пиво без скара! Најзгоден фудбалер немам, веројатно затоа што повеќе се фокусирам на играта и на тоа да има ладно пиво отколку на некој од фудбалерите – Емилија Розман, манекенка и мис на Македонија.




Елена Миленковска, пејачка

■ Сакам да гледам фудбал со друштво, но најубавото друштво за гледање фудбал ми се брат ми и татко ми и, секако, со пивце. Навивам за репрезентацијата на Италија, а за мене најзгоден фудбалер е Антонио Кандрева – Елена Миленковска, пејачка.



Леонардо Бонучи

■ Европското првенство го следам од самиот почеток. Најчесто гледаме дома со сопругот, а неколку пати натпреварите ги следевме во кафуле со пријатели. Навивам за репрезентацијата на Италија, а омилен играч ми е Бонучи. Досега им оди одлично, ја победија и Шпанија, па се надевам дека ќе стигнат барем до финале – Радмила Здравеска, правник.




Жерар Пике

■ Фудбалот и за мене е еден од најатрактивните и највозбудливи спортови. Најмногу ја следам шпанската лига, страстен навивач сум на ФК Барселона и со уживање ги гледам сите нејзини настапи. Адреналинот посебно расте на популарниот ЕлКласико со Реал Мадрид. Во земја како Шпанија фудбалот има статус на религија. Мотив за активно следење не е само натпреварот, туку и целата организација и атмосфера што го придружуваат. За тоа дека има и многу zgodни фудбалери не треба ни да се зборува, а мојот фаворит е Жерар Пике! Во моментот го следам Европското првенство и навивам за Германија бидејќи мојот фаворит Шпанија, за жал, испадна – Ивана Николовска, економист.



Милена Антовска, водителка

■ За шпанската репрезентација навивам уште од мала, така што и ова првенство моите симпатии се за Шпанија. Ја сакам нивната игра, а омилен фудбалер ми е Франсеск Фабрегас. Веднаш по него и Икер Касилјас (се смее). Многу ми е криво што не бев во можност да ги гледам сите натпревари досега, ама со нетрпение го чекав дуелот на Шпанија со Италија. Натпреварите може да ги гледам со пиво, но не толку многу со грицки (се смее). Фудбал секогаш гледам со добро друштво. Морам да признаам дека со татко ми ми е најинтересно кога ги следам натпреварите, така што често знам и да си останам дома со моите – Милена Антовска, водителка.



Симона Попоска, пејачка

■ Сакам да гледам фудбал, страстен навивач сум на Барселона и, секако, омилен фудбалер ми е Лионел Меси. Но, да бидам искрена, ова Европско првенство целосно го пропуштив. Во тек ми е испитната сесија, па не само што немам време туку и не знам што се случува – Симона Попоска, пејачка.

■ Фаворити ми се Германците бидејќи Ирците секако ќе излезеа (се смее). Инаку, имаат најдобра и највесела публика. Италијанците ми се лигави и секогаш се провлекуваат. Затоа сега ми се фаворит Исланд, кои се многу пријатно изненадување и играат многу добро. Најзгоден фудбалер е Бобан Бабуински, а на ЕП 2016 најзгодиот е во публика – Зинедин Зидан. А, Бјиркир Бјарнасон од Исланд – со него може да си размениме дресови (се смее) – Христина Бошевска, спортски тренер.





КРИТ - МАЛИОТ КОНТИНЕНТ ШТО ЌЕ ВЕ МАЃЕПСА

Ниту еден остров ја нема привилегијата како Крит да ги има најубавите плажи, кои не се споредуваат со ниту едно друго место на светот

Пишува | Кристијана Николова Кузмановски

Велат дека уживањето во критското вино и во музиката е посебно доживување. Тие што веќе го посетиле Крит го знаат тоа многу убаво. Но доколку сте од тие што сè уште размислуваат каде на лесен одмор, токму овој остров, кој е богат со историја, природа и со плажи, можеби ќе ги задоволи вашите вкусови.

Уникатната положба, на природната граница меѓу Егејско и Средоземно Море, ја прави климата на Крит, навистина, неодолива. Минојските локалитети на Кносос и на Фестос, класичниот локалитет Гортис, венецијанскиот замок во Ретим-

но и кањонот Самарја се само уште една причина плус за да ве привлече овој остров.

Ниту еден остров ја нема привилегијата како Крит да ги има најубавите плажи, кои не се споредуваат со ниту едно друго место на светот. Внатрешноста на копното, пак, е приказна сама за себе. Најголемиот дел од островот е со надморска височина од 300 метри, но постојат два планински венца со врвови повисоки од 2.000 метри, кои создаваат прекрасни пејзажи со раскошните долини, кањони и со карпести предели и се вистинско задоволство за очите и за душата. Крит е познат и по тоа што

има недопрена култура, своја, богата, горда и поинаква. Најпопуларната плажа на островот, па дури и во Грција е Елафонис, која привлекува илјадници туристи. Кристална тиркизна вода, островче среде морето. А вие не пропуштајте да се сончате и уживате и на Франгокастело, која е уникатна по тоа што до неа е лоциран стар замок и е идеална за деца и за повозрасни. Глика Нера има кристална вода и се наоѓа во близина на Сфакија. Пристапот е пеш или со брод. Ако сакате добра забава тогаш посетете ја плажата Фаласарна, огромна бела плажа со ситен песок и со парчиња карпи на некои места. Позната е по најголемите забави на островот. Ако сте од тие што уживаат да се фотографираат тогаш Балос, најфотографираната плажа на Крит, е токму за вас. Достапна е со автомобил за на терен или со ферибот од Кисамос.

Доколку одберете да бидете сместени во југоисточниот дел на Крит, задолжително отпатувајте до малото островче Гавдос со африкански пејзажи и со кристална вода, што вреди да се доживее.

Не изоставувајте да ги посетите и плажите Соуда, Агиос Павлос, Трипити, долга плажа со ситни камчиња и мирна вода. Магично искуство е и возењето низ кањонот на Трипити. До плажата Агиофараго може да се стигне само пеш. Бисерот на Јерапетра е едно од најубавите чуда во Грција. Тропска клима, тиркизно море и бои што се прелеваат во најубави

нијанси. Ваи, пак, е најпопуларната плажа во источен Крит.

Крит се буди околу 10 часот и сè почнува со работа и првите туристи излегуваат од хотелите кон плажите. И покрај тоа што илјадници туристи секојдневно стигнуваат на островот, плажите не се преполни. Но, затоа, по 22 часот, едвај ќе можете да поминете низ градските улици. Ноќните барови се отвораат во 20 часот, а се затвораат околу осум часот наутро. Најпознати места за излегување се Хрсонисос и Малија, додека Хераклион е малку помирно место за уживање.

За да стигнете до островот ова лето агенциите нудат чартер-лет Солун - Крит - Солун, повратен авио билет по лице чини 120 евра. На располагање за резервации ви се секој понеделник, петок и недела, цело лето. Вие треба да си доплатите за аеродромски такси 45 евра по лице и, секако, трансфер од аеродромот до местото каде што ќе бидете сместени. Патничкото осигурување, исто така, не е вклучено во цената, а постои и можност за организиран трансфер Скопје - Аеродром Солун - Скопје.

Цените за резервација во апартамент во двокреветна соба од јули до август почнуваат од 33 до 35 евра по лице. Се доплаќа само користењето на клима-уредот. Секако, постојат и полуксзунски понуди каде што сместувањето во хотел чини од 50 до 55 евра по лице.

Возењето со тројект од Атина до Крит е со две компании, кои



превезуваат до Ханија и до Хераклион, возењето трае осум и пол часа, а проектот тргнува во 21.00 часот. Цената почнува од 33 евра за палуба (35 евра доколу одите за Хераклион), па сè до 99 евра за луксузна кабина (102 евра за Хераклион).

За повратна карта се добива 20 проценти попуст, додека, пак, на четири купени карти, добивате една бесплатно.



Доколку се решите за јавен превоз низ Крит, цените се солидни и се поврзани со поголеми места, а и автобусите возат често.

Билет за **Ханија - Ретехимно** чини шест евра, возењето трае еден час.

За **Хераклион - Агиос Николас** чини 6,20 евра, а возењето е 90 минути.

Во гратчињата возењето со такси низ центарот чини пет евра, а до аеродром по десет.

Ако додека се возите во такси возачот качи уште едно лице, не чудете се, така ќе поминете поевтино.

Цената за изнајмување автомобил за една недела изнесува околу 150 евра.

Крит често се нарекува малиот континент, па ваше е да решите дали ќе го посетите. ■



КАКО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ ВИСТИНСКИОТ ШЕШИР ЗА ОВА ЛЕТО

Сламени шешири со широк раб, каубојски и шеширите во бохо-стил се вистински хит ова лето



модел бидејќи се наменети за жени и за мажи.

Капи со стреа, ленти за коса со стреа и широки ленти за коса, како и „рибарски“ платнени капи се повторно во мода, ка-

ко еден вид ретро стил. Што се однесува до бојата, најмногу преовладуваат тие со природна боја на слама, потоа бели и црни, а другите бои, како што се црвена, сина, жолта и други бои, се помалку атрактивни.



ШАПКА ПО МЕРА

Изборот е голем. Помала или поголема, со широк, цврст или мал раб. Шапката може да биде сламена, дамска или широка со украси. Секако, важна е и бојата. Популарни нијанси за ова лето се топлите тонови на жолта и на портокалова, интензивна сина, смарагдна, розова или виолетова. Дизајнерите нудат и убави украси како врвки и ленти, така што нема да згрешите ако се

одлучите за шешир украсен со лента во контрастна боја.

Кој шешир е за вас? Важно е дека не е неопходно шеширот да го ускладите со облеката. Кога купувате, задолжително пробајте повеќе модели, важно е да ви прилега на лицето. Шеширот одберете го и според градбата на телото. На четвораголно лице му прилега шешир со широк раб, а на издол-

жено модели што се припиени на челото. Ако имате тесно лице, најмногу ќе ви прилега шешир со истакнат раб, како сламен шешир. Ако имате ситна градба и низок раст, одберете шешир со мал раб во пастелни нијанси. Избегнувајте големи шешири со впечатливи примероци бидејќи ќе изгледате пониско отколку што навистина сте.

ПАНАМА ШАПКА – ЕЛЕГАНЦИЈА ШТО НЕ ИЗЛЕГУВА ОД МОДА

Панама шапка е вечна модна класика, симбол на елегантија која не излегува од мода. Секогаш се во тренд и големи дамски шешири, со кои ќе изгледате добро во градската прошетка. Убаво изгледа во комбинација со лелеав фустан. Модерно изгледа и шешир со мал раб во комбинација со бела лента. ■



ОЛИВИЈА ВАЈЛД

Име:

Оливија Џејн Коберн

Родена:

10 март 1984 година,
Њујорк, САД

Професија:

актерка, продуцентка,
активистка

Сопруг:

Џејсон Сидејкис (Џејк)

Деца:

едно, чека второ

Оливија Вајлд, (Оливија Џејн Коберн) е американска актерка со ирско потекло. Позната е по улогата во популарната серија „Доктор Хаус“. Нејзиното прво филмско појавување е во тинејџерската комедија „Девојките од соседството“, за потоа да добие улога и во втората сезона на познатата ТВ-серија „Округот Оринџ“.

Таа има настапи во повеќе филмови, меѓу кои се истакнува „Алфа-мажјак“ од 2006 година. Наредната година ја добива улогата на Реми Хадли во медицинската драма „Доктор Хаус“, која ја напушта во 2011 година за да ѝ се посвети на филмската кариера. Во овој период игра во повеќе комедии, но добива улоги и во филмови, како „Плагиијатор“ во 2012 година, „Пијани другари“, „Трка со животот“, „Таа“ и ТВ-серијата „Винил“ во 2016 година. Оливија меѓу колегите важи за една од најубавите во Холивуд, па затоа многу често се наоѓа и на листите во списанијата за најубави холивудски актерки. А, нејзиниот сопруг за неа на шега изјавува: „Луѓето се прашуваат што бара Оливија покрај мене“.



Погорлеу | К.Н.К.



LED BAY LIGHT - LOTUS
Full Range Industrial Lighting Solutions
Power: 40W - 230W



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13

impuls
www.i-impuls.com.mk

SHEENLY
www.sheenly.com

Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo



АЛЕРГИИ

Многу причини - едно решение

Дали ја знаете вистинската причина за Вашата алергија?

- БРЗО
- ПРЕЦИЗНО И ТОЧНО
- БЕЗ РИЗИК ОД НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ
- ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ
- ТЕСТИРАЊЕ ПРЕКУ КРВТА



Современа и
прецизна
алергодијагностика

ОДРЕДУВАЊЕ
НА ГОЛЕМ БРОЈ МОЖНИ
ПРИЧИНИТЕЛИ НА АЛЕРГИИ

Локација 1 (нас.Тафталиџе)
Бул. 8ми Септември бр. 2, лок. 1
1000 Скопје
тел: 02 3179 001
факс: 02/3177 130
lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 (нас.Аеродром)
Бул. Јане Сандански бр. 7, лок. 4
1000 Скопје
тел: 02 2477 345
факс: 02/3177 130
lab2@avicenalab.com.mk
www.avicenalab.com.mk



И ВАШИОТ ДОМ МОЖЕ ДА ИЗГЛЕДА СОВРШЕНО НА „ПИНТЕРЕСТ“

1. МНОГУ ЗЛАТО, ВООПШТО БАКАР

Исфрлете ги бакарните парчиња мебел и украси, оваа година доминира златото. Светилките, парчињата од мебелот или деталите како рачките на фиоките, ќе му дадат модерен изглед на вашиот дом.

2. ОБОЈТЕ СИ ГО СВЕТОТ

Ако нешто привлекува внимание на „Пинтерест“, тоа се боите! Годинава дизајнерите ги претпочитаат електричните бои како сина, жолта, виолетова... Само, внимавајте, многу арно не е на арно, за да создадете пријатна палета, ограничете се на три бои и играјте си со нив.

3. СТАРОТО КАКО НОВ ДЕКОР

Стариот паркет не мора да заврши в оган. Нареден во рибина коска, претставува совршена сидна подлога.

4. СОЗДАЈТЕ СОВРШЕНИ ПОЛИЦИ

Полиците се вратија на сидовите, а оваа сезона се враќаат и тапетите како интересна шарена подлога пред која ќе се наредат книги и украси.

5. ТЕГЛИТЕ ЗА АЈВАР КОРИСТЕТЕ ГИ И КОГА СЕ ПРАЗНИ

Ова се дефинитивно најдобрите решенија за складирање затоа што за разлика од картонските кутии не пропуштаат влага, а за разлика од пластиката и од фолиите не се штетни за здравјето

6. ТАЦНА ЗА СОВРШЕН РЕД

Овие предмети се, навистина, многу корисни – не само за послужување, туку и за претворање на нередот во ред. Купете или направете декоративна тацна и искористете ја на масичката за кафе, во бањата или во кујната.

7. ИГРАЈТЕ СО СТИЛОВИ

Без оглед на тоа дали претпочитате гламур или минимализам, слободно комбинирајте ги стиловите што ви се допаѓаат за да создадете совршенство.

8. ОСВЕЖЕТЕ СО ЦВЕЌЕ

Лете полско, зиме од цвеќарница – ништо не го разубавува домот како вазата со цвеќе.

9. ДЕТСКАТА СОБА КАКО ЗАБАВЕН ПАРК

Фотелја-нишалка, замок, скривалиште и ред други задоволства што сте ги немале – дозволете си и создајте Дизниленд во детската соба. ■

ЗАЈАЧЕ - СО УШИ КАКО ТЕРМОМЕТАР, СО ПОГЛЕД ШТО ЗАБЕЛЕЖУВА СЕ

Мали, крзнени, слатки, но, сепак, постојат многу работи што со сигурност не ги знаете кога станува збор за зајачињата

Прво треба да признаеме дека тие се разликуваат од милениците на кои сме навикнати, но ако се решите да чувате зајаче како миленик дома ќе имате едно поголемо животно искуство. Животниот век на зајачињата е 10 години, но тоа многу зависи од начинот на кој го храните и начинот на кој се грижите за овој миленик.

Уши ги користат, буквално, како термометар. Ако нивните уши се кренати тоа значи дека им е премногу топло, но ако ги спуштат ушињата долу, на својот врат, на тој начин се греат и тоа е знак дека им е студено. Иако сите им го обојувате крзното, зајачите се раѓаат без крзно, тоа почнува



да расте по неколку дена откако ќе се родат. Важно е да знаете дека се раѓаат слепи и глуви. Па почнуваат да гледаат и да слушаат по пет дена од доаѓањето на сват. Зајачињата имаат и одличен поглед, забележуваат, буквално, сè. Сепак, важно е да се знае дека тие имаат слепа точка, не можат да видат што им е пред нос. Ведрината кај едно зајаче е многу битна, затоа кога сакате да го имате за миленик, размислете да земете двојка бидејќи кога се сами многу често се осамени. Кога ќе го донесете зајачето во вашиот дом не форсирајте блискост, чекор по чекор запознавајте го малото крзнено животино со семејството бидејќи, иако е слатко и неодоливо, знае да биде и агресивно. ■

ВАЖНИ СОВЕТИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ ЦВЕЌЕ

Кога ќе започнат горештините и воздухот ќе стане сув, а растенијата се во полна вегетација, собното цвеќе многу често добива малку вода

Кога ќе настапат годишните одмори, многумина се тешат дека растенијата во природата се изложени на многу потешки услови. Но, се заборава дека одгледувањето цвеќе во саксија е вештачки и насилан метод.

Растението никогаш нема да се придржува на некои правила, туку правилата треба да се приспособат на него.

И во топла и во студена просторија на растенијата им е потребно што повеќе светлина и доволно свеж воздух. Превентот и промената на температурата им штетат на растенијата. Затоа не е добро саксиите да стојат на прозорецот каде што секогаш струи студен воздух. При проветрувањето, цвеќето треба да се оддалечи од прозорецот или да се покрие со хартија. Цвеќето не треба да се полева додека земјата во растението сè уште е влажна. Температурата на водата треба да биде еднаква со температурата на просторијата. Се препорачува по секое полевање да се наполни вода во кантичка и да се остави во близина на цвеќето до следното полевање.

Ако растенијата се во студена просторија, треба да се полеваат поретко и многу помалку отколку тие што се во топла соба. Кога времето е облачно, цвеќето треба да се полева помалку, а кога е сончево повеќе.

Растенијата што растат или цутат треба да се полеваат пообилно за разлика од тие што мируваат или прецутеле.

Важно е водата да не се истура во средината на саксијата, туку до нејзините рабови. Внимавајте воздухот околу растението, доколку е можно, да биде доволно влажен. Сувиот воздух е погоден да се појават разни штетници, а особено црвениот пајак. Затоа е потребно воздухот да се влажни почесто со распрскувачи. Растенијата сакаат чистота, па затоа листовите треба да се мијат со млака вода. ■

СТАПОТ ЗА ФОТОГРАФИРАЊЕ Е МИНАТО, ПРИСТИГНА БЕСПИЛОТНО МИНИ-ЛЕТАЛО



„РОАМ-е флаинг селфи“ е мало летало кое кога ќе го пуштите високо во воздухот, ќе можете да се фотографирате и да си снимите видеоматеријали кога и да посакаате.

Австралиската компанија „ИоТ Аустралиан груп“ секогаш се обидува да ги користи современите алатките и да направи да биде еден чекор понапред од останатите конкуренти.

Развојот на технологијата напредува секој ден и оваа компанија е секогаш подготвена за нови предизвици. Овој пат ги искористиле предностите на сè уште популарното самофотографирање и дизајнирале мало летало наречено беспилотно мини-летало.

Може да полета околу седум метри во височина над вас и да фотографира панорамски поглед во ширина од 360 степени.

Ова безбедно, лесно и прецизно летало, чија батерија трае само 20 минути, ќе ги снимат сите ваши акробации и ќе внесе забава во вашето фотографирање и снимање.

Потребни се два часа за да се наполни целосно, и ако сакате совршено самофотографирање, ќе треба да издвоите 349 американски долари.



„ТОЈОТА“ ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ МОДЕЛ Ц-ХР

КОНЦЕПТОТ, КОНЕЧНО, ЈА ВИДЕ СВЕТЛИНАТА НА ДЕНОТ



Неодамна јапонскиот производител на автомобили „Тојота“ во Милано го претстави својот нов модел Ц-ХР (Coupe High-Rider), чиешто сериско производство почнува ова лето

Подготви | **Бојан Моировски**

Новиот теренец остана верен на концептите што ги претстави „Тојота“ на саемице за автомобили во Париз 2014 година и во Франкфурт 2015 година. Со новиот автомобил Јапонците сакаат да ја истакнат сè поголемата присутност во растечкиот сегмент на купе-теренците, а е дизајниран да биде лидер во оваа класа со тоа што ги поместува границите на луксуз, екстравагантност, економичност и на пристапна цена.

Уникатниот карактер на Ц-ХР покажува приспособливост на новата платформа на „Тојота“ (ТНГА) кога се во прашање дизајнот и погонот. Оваа платформа им даде на конструкторите нови можности во класата на урбани теренци.

Новиот модел е долг 4.360 милиметри, широк е 1.795 и висок е 1.555 милиметри со меѓусокино растојание од 2.640 милиметри. Уште пред две години во Париз прототипот на Ц-ХР привлече големо внимание и доби пофални зборови од потенцијалните купувачи и затоа „Тојота“ со мали измени се реши да премине на сериско производство. Целна група се луѓе на возраст меѓу 35 и 40 години, кои сакаат да возат модели со повисоко седење, но, сепак, да не се чувствуваат како да се зад управувачот на класичен теренец. Оваа група возачи сака добар стил, квалитет, репутација, динамично возење и иновации, сето тоа што го има овој модел на „Тојота“.

Ц-ХР има облик на дијамант со истакнати заоблени линии околу тркалата

АВТОМОБИЛИЗАМ



на сите четири агли со што се нагласува силата и цврстината на каросеријата. Дизајнот е комбинација на елегантни и на агресивни линии. За тоа значително придонесува и конструирањето на рачките за отворање на задните врати, кои се „скриени“ и интегрирани на вратата во близина на задниот столб на каросеријата. Аеродинамичноста е нагласена со благиот пад на задните линии кон вратата на багажникот, кои преминуваат во заден спојлер.

Предната група на ЛЕД-светилките елегантно се протега и околу предните агли на каросеријата. Задните светилки се поистакнати и може да се добијат со ЛЕД-технологија, но како дополнителна опрема.

Внатрешниот изглед претставува нов сензуален концепт на дизајнот, кој е комбинација на функционалноста на високата технологија и на сензуалниот и модерен стил. Ентериерот се концентрира околу возачот со огромна пространост за другите патници. Автомобилот доби осум-инчен екран чувствителен



на допир со редицајниран и подобрен ХМИ. Асиметричната централна конзола ги содржи сите контроли, кои се лесни за управување и се на дофат на рацете, а истовремено и прилично лесно може да се користат и

од совозачот. Екранот е издвоен од другиот дел на инструменталната табла, која е малку пониска за да се добие дополнителна прегледност.

Ц-ХР може да се купи со најновиот хибриден агрегат, кој развива 120 коњски сили и има емисија на штетни гасови од само 85 грама јаглероден диоксид на еден километар. Штедлив е и посилен од претходниот хибриден мотор на „Тојота“, што е рекорд за бензинските агрегати. Автомобилот ќе биде достапен и со 1,2-литарски мотор со турбина, кој испорачува 116 коњски сили и 185 нутн-метри најголем вртежен момент, со просечна потрошувачка од 5,7 литри на 100 километри.

Претпродажбата почнува на 1 септември, додека првите модели ќе бидат присутни во салоните до крајот на оваа година. „Тојота“ има проектирано продажба од околу 100.000 возила само во Европа. ■



ГОРДА СУМ ШТО ЌЕ НАСТАПАМ ПОД МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ НА ЛОИ



Разговараше | Бојан Момировски

Нина Балабан е млада охриѓанка која е првата македонска учесничка на Олимписките игри во Рио де Жанеиро и ќе ја претставува земјата на борилиштата во август. Таа доби покана од Меѓународниот олимписки комитет за учество на Олимпијадата бидејќи уште пред две години ја оствари минималната квота што е предвидена за учество. Нејзината дисциплина - стрелање на 10 метри со воздушна пушка - е една од ретките што привлекуваат големо внимание на ОИ бидејќи учествуваат голем број спортисти од целиот свет. Нејзините резултати во последните две години одат во нагорна линија и во Рио се очекува добар резултат и подобрување на рекордот на Македонија.

Прво, честитки за добиената покана за учество на Летните олимписки игри во Рио де Жанеиро. Како е чувството да се биде првиот македонски спортист што ќе учествува на најголемото и најмасовно спортско збиднување во светот, кое, всушност, е сон на секој професионален спортист?

БАЛАБАН: Ви благодарам на честитките за добиената покана за учес-

За подобрување на резултатот и на формата моите завршни подготовки ги извршувам во Нови Сад, Србија, каде што тренирам заедно со нивните врвни репрезентативци. Како последен натпревар пред Олимпијадата, ќе учествувам на меѓународниот натпревар Гран при Нови Сад, кој ќе биде последна проверка на опремата и на формата пред настапот на ОИ, вели Балабан

тво на ЛОИ во Рио де Жанеиро, кои се одржуваат во август. Чест и гордост на секој човек е да настапи под знамето на својата земја, да ја претставува земјата, народот и нацијата секаде каде што е можно, а посебно на најголемата смотра на сите спортови, на ОИ кои, всушност, и не се само игри и натпреварувања бидејќи олимписмот претставува многу повеќе од натпревар. ОИ постојат за презентирање на олимписките вредности на мир, пријателство, соживот, зближување на народите и на нациите, запознавање со различните обичаи и ширење различни култури. ОИ имаат мото со фер борба на спортските терени да се збораваат сите непријателства и да се склопат нови пријателства меѓу народите и нациите, да престанат борбите и нетрпеливостите и да се преселат на спортски терени каде што ќе побе-

ди подобриот во фер спортска борба, да го шири кај народите чувството на пријателство, мир и соживот, а кај луѓето да ги развива особините на здрав и спортски живот. Мотото на олимписмот е: Важно е да се учествува, а не да се победи, што значи дека сите учесници, спортисти, се победници. Сите спортисти што учествуваат на Олимпијада, всушност, се најдобрите спортисти во своите области и сите тие вложиле многу труд, лични откажувања, неброени тренинзи.

Не е можно учество на ОИ без поддршка од МОК, АМС, спортски клуб, спортска федерација, држава, родители и пријатели. Сите тие со свои заложби и откажувања помогнаа во формирање резултат и форма која успеа да ме одведе на ОИ.

Трипартитна комисија на Интернационалниот олимписки комитет го виде твојот квалитет бидејќи ти веќе ја постигна минималната норма за добивање покана за учество на ЛОИ. Кои се твоите бројки и резултати што ги имаш постигнато досега?

БАЛАБАН: Јас минималната олимписка норма ја освоив на самиот старт на олимпискиот циклус во 2014 годи-



на кога и станав стипендист на МОК за ЛОИ 2016. Во наредниот период под покровителство на МОК и на АМС учествував на неколку меѓународни натпреварувања на кои го подобрував мојот резултат и на кои собирав искуство неопходно за учество на големи меѓународни натпревари. Се соочувам со многу проблеми кои успевам да ги надминам само со волја бидејќи условите во кои ние тренираме се многу различни од тие на меѓународната сцена и во старт ние сме уназадени бидејќи стрелиштата на кои тренираме и се подготвуваме не одговараат на стандардите.

Резултатите што досега ги имам постигнато на меѓународните квалификациски натпревари се движат меѓу 408-412 круга, кои, всушност, се и македонски рекорди, но заостануваат зад светските рекорди. Овој спорт во Македонија е малку запоставен и е во некоја стагнација, но, сепак, ние имаме спортисти што учествуваат во спортската елита во овој спорт. Параолимпијците се на врвот во параолимпиското стрелаштво, додека, пак, ние, спортските стрелци, сме зад нив, но во секој случај и ние се бориме за што подобар пласман. Има големи разлики во правилата и во самиот настап на Олимписките игри и на Параолимписките игри, а, всушност, се работи за две слични, но многу различни дисциплини.

Стипендијата на Македонскиот олимписки комитет што ја имам стекнато е за учества на турнири на кои, како што веќе кажав, јас стекнав искуство и се пласирам во првите 100 стрелци на светската стрелачка ранг-листа, каде што и настапувам под ознаката МКД. Во олимпискиот циклус, кој трае 2 години, учествував на Светското првенство во Гранада, Шпанија, каде што освоив 78. место со резултат 408,2 круга; 81. место на Светскиот куп во Габала, Азербејџан со освоени 408,0 круга; 97. место на Светскиот куп во Минхен, Германија во 2015 година со освоено резултат од 408,8 круга; 33. место на Европските игри во Баку, Азербејџан 2015 година со освоено резултат 408,2 круга; 92. место на Европското првенство во Ѓер, Унгарија со освоено резултат од 397,2 круга; 78. место на Светскиот куп во Минхен, Германија во 2016 година со освоено резултат од 411,4 круга и 53. место на Светското првенство во Баку, Азербејџан со освоени 409,6 круга. Мојот најдобар досега постигнат резултат на меѓународен натпревар е 411,4 круга.



Конкуренцијата во твојата категорија е голема бидејќи настапуваш во дисциплината воздушна пушка на 10 метри. Досега македонската јавност, можеби, беше запознаена во овој спорт само преку учеството на параолимпијците, но тие се натпреваруваат во категориите на пиштоли. Може ли да се направи споредба на овие категории со твојата?

БАЛАБАН: Конкуренцијата во мојата категорија е многу голема и би сакала да спомнам дека јас настапувам како единствен аматер во категорија на професионалци. Сите мои конкуренти се професионални спортисти кои секој месец учествуваат на големо меѓународно натпреварување и имаат посебен режим на тренинзи, подготовки и настапи, како и свои лични тимови составени од тренери, нутриционисти, физиотерапевти, спортски доктори и оружари, кои се грижат за опремата за настап, додека, пак, јас настапувам во тој професионален круг како аматер во придружба само на тренер. Споредба со параолимпијците, кои настапуваат во категорија пиштол, не може да се направи бидејќи речиси сите правила се различни, станува збор за посебни категории, при што само зборот „стрелаштво“ е заеднички. Правилата се различни, условите се различни, всушност, и самите дисциплини се различни.

Благодарение на Македонскиот олимписки комитет, кој обезбеди стипендија за тебе со цел што по квалитетни тренинзи и учества на големи турнири, би се рекло дека твојата кариера е во нагорна линија. Кажи ни дел од натпреварувањата на кои си учествувала во овие години од олимпискиот циклус и твоите резултати?

БАЛАБАН: Благодарение на Македонскиот олимписки комитет, мојата спортска кариера е во нагорна линија. Настапите на наведените натпревари многу ми помогнаа би-

дејќи атмосферата на самиот настап, самото подигнување на знамето и претставувањето на државата водат до наплив на емоции кои тешко се контролираат, а концентрацијата во мојот спорт многу влијае врз самиот настап, односно само концентрација во склоп со оружје и опрема води до резултати.

До почетокот на Олимписките игри остануваат уште четириесетина дена. Какви ти се плановите за подготовки, дали ќе учествуваш на некои силни турнири или ќе се подготвуваш со некои други репрезентации кои се во самиот светски врв во твојот спорт?

БАЛАБАН: За подобрување на резултатот и на формата моите завршни подготовки ги извршувам во Нови Сад, Србија, каде што тренирам заедно со нивните врвни репрезентативци. Како последен натпревар пред Олимпијадата ќе учествувам на меѓународниот натпревар Гран при Нови Сад, кој ќе биде последна проверка на опремата и на формата пред настапот на ОИ.



Кога патуваш за Рио де Жанеиро и дали таму ќе имаш солидни услови за аклиматизација и за продолжување на тренинзите?

БАЛАБАН: За Рио тргнувам на 2 август, а мојот настап е на 6 август, така што на 4 август можеби ќе имам можност да одржам еден тренинг на стрелиштето на кое ќе настапам.

Може ли македонската јавност да очекува и да се гордее на Нина Балабан како знаменосец на олимписката делегација во Рио?

БАЛАБАН: Кој ќе го носи македонското знаме сè уште не се знае, но, во секој случај, гордост е да бидеш под македонското знаме. ■

ВРЕМЕПЛОВ

1 јули 1909 година

Во Разлог е роден Никола Парпунов, македонски револуционер, комунист од Пиринска Македонија. Во 1941 година ја формира првата вооружена партизанска формација во Бугарија. Пиринска Македонија како дел од Царството Бугарија, најрано ќе го крене својот глас за ослободување и за обединување со другите делови на Македонија. Токму под негово водство ќе се одигра и првата вооружена борба против бугарската војска и воопшто првата вооружена битка против фашистичките окупациони војски на Балканот.

2 јули 1989 година

Почина Христо Стамболиев, еден од основачите и прв декан на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Негова преокупација беше остварување на научната мисла во неорганската хемија, аналитичката хемија и технологијата на силикатите. Роден е на 13 јануари 1920 година во Струмица.

3 јули 321 година

Римскиот цар Први, првиот римски владетел со христијанска вера, ја прогласува неделата за ден за одмор и за верски обреди.

4 јули 1776 година

Конгресот на САД ја донел Декларацијата за независност, овој ден е национален празник на САД, Ден на независноста.

5 јули 1946 година

Во Париз е промовиран новиот женски костим за капење - бикините.

6 јули 1928 година

Во Њујорк е одржана премиерата на филмот „Светлината на Њујорк“, првиот звучен филм во историјата на светската кинематографија.

7 јули 1921 година

Роден е Васко Карангелески — народен херој на Македонија, првоборец и генерал-полковник на ЈНА. Меѓу народот се памети како изразено промакедонски ориентиран. Загинал во несреќен случај.

АВТОР: НИКОЛА ПЕТ- КОВСКИ	НАШ ОУД- БАЛСКИ РЕПРЕЗЕН- ТАТИВЕЦ	ИЛЈАДА ИЛЈАДИ	ВИД МИНЕРАЛ (КРЕМЕН)	ЈАПОНСКА АРТИСТКА ЈОКО	АРТИСТОТ ХАРИС	ИСКАШ- ЛУВАЊЕ, КАШЛИЦА ДИВА МАЧКА	К	ПЕЈАЧКИ ПАРОВИ МЕНЕМЕ (МН.)	Д
ЈАПОНСКА БОЖИЦА НА СОН- ЦЕТО									
АВТО- КАМЛ КАЈ СТРУТА									
ПОЛЕТ, ЗАНЕС					ФИСКУЛ- ТУРНА МАНИФЕ- СТАЦИЈА СПЛАВ				
ПОКАЊЕ, КИНИ- СУВАЊЕ						ТУРСКИ ГОЛЕМЦИ СЕЛО ВО ВЕЛЕШКО			
МЕСТО БЛИЗУ ШИД ВО СРЕМ				ДОМАШНО ЖИВОТНО (МН.) КИЧЕВО					ДРАМА ОД БЕР- НАРД ШО
ФРАН- ЦУСКА АРТИСТКА								КАЛИУМ СОРА- БОТНИЦИ, ПОМАГАЧИ	
НЕУТРОН		РИЛКА ПИШУ- ВАЧИ НА НОВЕЛИ				МОДЕЛ НА "ФОРД" ГЛИГОР ПОПОВСКИ			
ДЕНОВИ				ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТ ЖИТЕЛ НА ГРАДОТ ИТОН					
ЖИТЕЛИ НА ДРЕВНА ЛОНИЈА					СУШЕ- СТВО БЕЗ НОЗЕ СКАПОЦЕ- НО КРЗНО				
РИХАРД ВАГНЕР			КАША ОД МЕЛЕН СУСАМ ЦРТА (МН.)			ЛУДОЛФОВ БРОЈ (3,14) УМЕН, РАЗУМЕН			
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО УНГАРСКО МАШКО ИМЕ									
Б						ВИД ПАПАГАЛ АМПЕР			
ВИД ТРИ- ДИМЕНЗИ- ОНАЛЕН ФИЛМ								КОМПО- ЗИТОРОТ КАЧА- ТУРЈАН	
МАЛА ОСА, ОСМЧУКА						ГОРА ВО ТЕСАЛИЈА ВЕЛОСИ- ПЕДИСТОТ ПИКУС			
ДЕЛ ОД ЛИЦЕТО (МН.)				СТАРО- ЕГИПЕТСКА БОЖИЦА ЗОЛТАН ИЛИН					
У									
А				ЗЛОСТОР- НИЧКО ЗДРУ- ЖУВАЊЕ СЕВЕР					
ПЕЈАЧОТ РАХИ- МОВСКИ ИТАЛИЈА		ЗБОР СО ИСТО ЗНАЧЕЊЕ							

РЕШЕНИЕ: АМАТЕРСКИ, ЛИВАДИШТЕ, ЕЛАН, СМЕТ, КИНИС, АЛП, СОТ, КОНИ, АНЖ, ЗАВЕРА, И, СИНОНИМ, АНИ, АПОД, РВ, ТАМ, ПИ, ВЕЛОСИПЕД, ВАЛИНТ, АРА, СИНЕРАМА, ОСИЦА, ЕТА, УСТН, ХАТОР, АКО, ЗАВЕРА, И, СИНОНИМ

ТВТЕКА

СИНОВИТЕ НА ТОР

Здраво, телефанатици. Ова е период кога сите се експерти за фудбал, за тактики, за сигурни натпревари... Од коефициенти, знам само дека 1.10 е коефициентот за тоа дека сите наслови по победата на Исланд ќе бидат: „Англија двапати излезе од ЕУ во една недела“.

Толкав е и коефициентот дека ќе дочекаме поголема глупост од коментаторите од „Синовите на Тор“.

Ако твојата репрезентација отпаднала, барем имаш на што да се радуваш до крај, а тоа, како и секогаш, е коментаторското дуо на МТВ. Тоа не е едноставна работа, колку и Сашко и Дарко да си мислат дека е така и дека успешно го прават тоа. Не, за да се биде коментатор, потребен е посебен курс по поезија, пожелно од ренесансно време.

Може затоа додека учеле за компарација, како „им плачат душите“ и „им крвават срцата“, го утнале часот по митологија.

Но, чии сакаат нека се синови, Исланданите го исполнија очекуваното – успешно го пополнија местото на „андердогс“, од кое секое првенство си има потреба.

Малиот брат

facebook

Нема подобар хакер од љубоморна девојка.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Ако сакаш добро да се сокриеш од некој, мора да размислуваш како даљинско.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Не можам да се договорам со жена ми за одмор, каде и да кажам дека сакам да одам и таа сака со мене да дојде.

Зголемување на платата е најубавото нешто што ми се нема случено.

Не сум јас здебелена, телата на топлина се шират!

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

На 9 луѓе им се допаѓа ова.

Напиши коментар ...

- Зашто се разделите со девојката?
- Два месеца нон-стоп ми велеше "Ти мене не ме сакаш".
- И што се случи?
- И ме убеди.

...

- Докторе многу ми е лошо.
- Пушиш цигари?
- Не.
- Алкохол?
- Не.
- Кафе?
- Не, само чај.
- Е па треба да пропушиш и пропиеш, вака не знам од шо ти е.

...

- Слушај злато сакам да имаме врска на далечина.
- Зоштоооо?
- Затоа што од далеку си поубава.



ПОСНА ПОГАЧА СО СЕМИЊА



СОСТОЈКИ:

За квасецот:

- две и пол лажичка сув квасец
- 100 мл млека вода
- 1 лажичка шеќер
- прстофат брашно

За тестото:

- 800 грама брашно
- 2 лажички сол
- 150 мл млеко од соја
- 200 мл масло
- 30 грама семки од сончоглед
- 30 грама ленено семе
- 30 грама семки од тиква
- 30 грама сусам
- 125 грама маргарин

ПОДГОТОВКА:

- Во мал сад измешајте ги состојките за подготовка на квасецот и оставете ги накратко.
- Семињата крупно исечкајте ги.
- Во сад ставете ги брашното, солта и сечканите семиња. Измешајте ги и додајте го квасецот. Додајте ги киселата вода и маслото и замесете тесто. Оставете го да стои 30 минути покриено со фолија.
- Направете кора од тестото со дебелина од еден сантиметар, изрендајте го маргаринот по целата површина и замотајте ролат. Ролатот исечете го на парчиња и редете ги во тавата за печење. Оставете да нарасне, па премачкајте со вода и со крупна сол.
- Печете на 200 степени околу 30 минути или додека да зарумени.
- За подготовка на оваа погача може да користите какво било растително млеко, било да е во прав или домашно приготвено млеко од јатки.



УЖИВАЈТЕ ПОДСОНЦЕТО

Со BLACK UP сонцето ќе стане пријател на вашата кожа, таа ќе биде заштитена, здрава и убава

СВЕТЛО ТЕН, СВЕТЛА КОСА	ЛЕСНО ГОРАТ И ТЕШКО ПОТЕМНУВААТ	Се започнува со КРЕМ ЗА СОНЧАЊЕ SPF-30, а се продолжува со МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-20, или МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-15
НОРМАЛЕН ТЕН, КОСТЕНЛИВА КОСА	ПОТЕШКО ГОРАТ И ПОЛЕСНО ПОТЕМНУВААТ	Се започнува со КРЕМ ЗА СОНЧАЊЕ SPF-30, а се продолжува со МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-15, или МАСЛО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-6
НОРМАЛЕН ТЕН, КОСТЕНЛИВА КОСА	ПОТЕШКО ГОРАТ И ПОЛЕСНО ПОТЕМНУВААТ	Во текот на сончањето, доволно е кожата да се третира со МЛЕКО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-15
ТЕМЕН ТЕН, ТЕМНА КОСА	ТЕШКО ГОРАТ, ЛЕСНО ТЕМНЕАТ	Препорачуваме апликација на МАСЛО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-6, или МАСЛО ЗА ИНТЕНЗИВНО ПОТЕМНУВАЊЕ SPF-10
ТЕМЕН ТЕН, ТЕМНА КОСА	ТЕШКО ГОРАТ, ЛЕСНО ТЕМНЕАТ	Се започнува со МАСЛО ЗА СОНЧАЊЕ SPF-6, а се продолжува со МАСЛО ЗА БРЗО И ИНТЕНЗИВНО ПОТЕМНУВАЊЕ
ДЕТСКА КОЖА	ЛЕСНО ГОРИ!!!	Постојан третман со КРЕМ ЗА СОНЧАЊЕ SPF-30





ВИСТИНСКИ ПОТЕГ
ЗА ЛУБИТЕЛИТЕ НА #ВИСТИНСКОТЕМНО